

ХАЛК БАНКА АД Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2018 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 – 2
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Биланс на состојба	5
Извештај за промените во капиталот и резервите	6 – 8
Извештај за паричниот тек	9 – 10
Белешки кон финансиските извештаи	11 - 145

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ХАЛК БАНКА АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3 - 145) на ХАЛК БАНКА АД Скопје (во понатамошниот текст „Банката“), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година и билансот на успех и извештајот за сеопфатната добивка, извештај за промените во главнината и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Банката со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не и со цел изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Банката. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ХАЛК БАНКА АД Скопје на ден 31 декември 2018 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија и регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ХАЛК БАНКА АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Банката е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и на годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи), во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Банката. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Банката. Ние ги спроведовме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и со приложените ревидирани финансиски извештаи на Банката за годината што завршува на 31 декември 2018 година.

Дилоит ДОО Скопје



Лидија Нануш
Овластен ревизор
Директор



Александар Аризанов
Овластен ревизор

Скопје, 22 март 2019 година

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***Биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018**

Белешка	во илјади денари	
	2018	2017
Приходи од камата	1.911.225	1.812.062
Расходи за камата	(427.688)	(441.338)
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.483.537	1.370.724
Приходи од провизии и надомести	629.363	488.364
Расходи за провизии и надомести	(307.289)	(242.803)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	322.074	245.561
Нето-приходи од тргување	(992)	(2.056)
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	53.005	50.806
Останати приходи од дејноста	104.636	62.655
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	(114.731)	(115.566)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(3.112)	(9.193)
Трошоци за вработените	(517.608)	(422.627)
Амортизација	(142.614)	(139.517)
Останати расходи од дејноста	(455.070)	(436.150)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	729.125	604.637
Данок на добивка	(72.029)	(65.345)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	657.096	539.292
Добивка/(Загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	657.096	539.292
Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција:		
основна заработка по акција (во денари)	1.535	1.484
разводната заработка по акција (во денари)	1.535	1.484

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на
21 март 2019, и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 21 март 2019.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Суџубашки
Главен Извршен
Директор

Г. Томче Тасевски
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геремџи
Извршен Директор

Г. Турхан Адеми
Извршен Директор

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018

	Белешка	во илјади денари	
		2018	2017
Добивка/(загуба) за финансиската година		657.096	539.292
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		17.511	59.495
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви		-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		17.511	59.495
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината		(3.195)	(1.404)
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех		(3.195)	(1.404)
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот		14.316	58.091
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		671.412	597.383
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		-	-
- акционерите на банката		671.412	597.383
- неконтролираното учество		-	-

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 21 март 2019, и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 21 март 2019.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Суџубаши
Главен Извршен
Директор

Г. Томче Тасевски
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геревџи
Извршен Директор

Г. Турхан Адеми
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Биланс на состојба на ден 31 декември 2018

Белешка	во илјади денари	
	2018	2017
Актива		
Парични средства и парични еквиваленти	18 7.845.695	8.374.205
Средства за тргување	19 -	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех	20 -	-
определни како такви при почетното признавање	21 -	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	22,1 -	-
Кредити на и побарувања од банки	22,2 33.423.088	27.947.898
Кредити на и побарувања од други комитенти	23 4.259.028	4.616.232
Вложувања во хартии од вредност	24 -	-
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	30,1 -	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	25 723.931	394.065
Останати побарувања	26 -	-
Зложени средства	27 1.771	4.883
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	28 62.896	55.501
Нематеријални средства	29 827.387	799.700
Недвижности и опрема	30,2 -	-
Одложени даночни средства	31 -	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		
Вкупна актива	47.143.796	42.192.484
Обврски		
Обврски за тргување	32 -	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех	33 -	-
определни како такви при почетното признавање	21 -	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	34,1 3.064.241	2.645.435
Депозити на банки	34,2 30.853.550	27.633.873
Депозити на други комитенти	35 -	-
Издадени должнички хартии од вредност	36 5.948.031	6.146.031
Обврски по кредити	37 -	-
Субординирани обврски	38 98.803	91.622
Посебна резерва и резервирања	30,1 11.519	13.216
Обврски за данок на добивка (тековен)	30,2 -	-
Одложени даночни обврски	39 703.627	433.548
Останати обврски	31 -	-
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		
Вкупно обврски	40.679.771	36.963.725
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40 5.181.300	3.633.180
Премии од акции	325.854	325.854
Сопствени акции	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	79.958	65.642
Останати резерви	219.817	192.852
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)	657.096	1.011.231
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката	6.464.025	5.228.759
Неконтролирано учество*	-	-
Вкупно капитал и резерви	6.464.025	5.228.759
Вкупно обврски и капитал и резерви	47.143.796	42.192.484
Потенцијални обврски	42 18.609.684	17.266.382
Потенцијални средства	42 -	-

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 21 март 2019, и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 21 март 2019.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Суџубаши
Главен Извршен
Директор

Г. Томче Тасевски
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геремџи
Извршен Директор

Г. Турхан Адеми
Извршен Директор

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018

	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Залишан капитал	Премии од акции	(Соп-ствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи и за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите			
во илјади денари																	
На 1 јануари 2017 година (претходна година)	3.633.180	325.854	-	-	-	7.551	-	-	-	169.283	-	-	471.390	24.118	-	4.631.376	4.631.376
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2017 година (претходна година), коригирано	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539.292	-	-	539.292	539.292
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
должнички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	59.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.495	59.495
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сопственички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризациска резерва за преземени средства од ненаплатени побарувања	-	-	-	-	-	(1.404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.404)	(1.404)
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	59.495	(1.404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.091	58.091
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	59.495	(1.404)	-	-	-	-	-	-	539.292	-	-	597.383	597.383

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018 (продолжение)

во илјади денари

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:

Издадени акции во текот на периодот

Издвојување за законска резерва

Издвојување за останати резерви

Дивиденди

Откуп на сопствени акции

Продадени сопствени акции

Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите

На 31 декември 2017 (претходна година)/ 1 јануари 2018 (тековна година)

Корекции на почетната состојба

На 1 јануари 2018 година (тековна година), коригирано

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Добивка/(загуба) за финансиската година

Останати добивки/(загуби) во периодот

Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба

должнички инструменти

- нереализирани промени во објективната вредност (нето)

- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех

- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

сопственички инструменти

- нереализирани промени во објективната вредност (нето)

- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви

Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови

Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење

Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтро лирано учество*	Вкупно капитал и резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственичк и инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.569	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.569)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(447.821)	447.821	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.569	-	-	(471.390)	447.821	-	-	-	-
3.633.180	325.854	-	-	59.495	6.147	-	-	-	192.852	-	-	539.292	471.939	-	5.228.759	-	5.228.759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.633.180	325.854	-	-	59.495	6.147	-	-	-	192.852	-	-	539.292	471.939	-	5.228.759	-	5.228.759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657.096	-	-	657.096	-	657.096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.511	-	17.511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018 (продолжение)

во илјади денари
Курсни разлики од вложување во странско работење
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност
Останати добивки (загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)
Ревалоризациска резерва за превзементи средства од ненаплатени побарувања
Вкупно нереализирани добивки (загуби) признаени во капиталот и резервите
Вкупно сеопфатна добивка (загуба) за финансиската година

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:
Издадени акции во текот на периодот
Издвојување за законска резерва
Издвојување за останати резерви
Исплатени Дивиденди во форма на акции
Исплатени Дивиденди
Откуп на сопствени акции
Продадени сопствени акции
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)
Исплатен данок на добивка за исплатена дивиденда
Исплатен задржан данок
Исплатен персонален данок
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите
На 31 декември 2018 (тековна година)

Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички и инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструмент и	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(3.195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.195)	-	(3.195)
-	-	-	-	17.511	(3.195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.316	-	14.316
-	-	-	-	17.511	(3.195)	-	-	-	-	-	-	657.096	-	-	671.412	-	671.412
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	26.965	-	-	(26.965)	-	-	615.000	-	615.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(461.181)	(471.939)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44)	-	-	(44)	-	(44)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.412)	-	-	(2.412)	-	(2.412)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.684)	-	-	(48.684)	-	(48.684)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-	-	(6)	-	(6)
1.548.120	-	-	-	-	-	-	-	-	26.965	-	-	(539.292)	(471.939)	-	563.854	-	563.854
5.181.300	325.854	-	-	77.006	2.952	-	-	-	219.817	-	-	657.096	-	-	6.464.025	-	6.464.025

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 21 март 2019, и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 21 март 2019.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Суџубаши
Главен Извршен Директор

Г. Томче Тасевски
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречки
Извршен Директор

Г. Турхан Адеми
Извршен Директор

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018***(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)***Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	729.125	604.637
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-	-
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	33.817	32.063
недвижности и опрема	108.797	107.454
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	(62)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(14.312)	(3.380)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Приходи од камата	(1.911.225)	(1.812.062)
Расходи за камата	427.688	441.338
Нето-приходи од тргување	992	2.056
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	274.220	412.761
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(159.489)	(297.195)
дополнителни загуби поради оштетување	3.112	9.193
ослободени загуби поради оштетување	-	-
Резервирања		
дополнителни резервирања	-	70.901
ослободени резервирања	-	(39.195)
Приходи од дивиденди	(4.663)	(4.946)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	(1.768)	(115)
Наплатени камати	1.912.476	1.751.246
Платени камати	(418.245)	(445.558)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	980.525	829.136
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	(992)	(2.056)
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	10.039
Кредити на и побарувања од други комитенти	(5.579.491)	(4.481.072)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	14.311	4.529
Задолжителна резерва во странска валута	(436.643)	(232.807)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	(335.128)	(116.060)
Одложени даночни средства	-	-
Нетоковни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во МКД илјади, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018 (продолжение)**Зголемување/(намалување) на деловните обврски:**

Обврски за тргување
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 Депозити на банки
 Депозити на други комитенти
 Останати обврски
 Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување

Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето

(Платен)/поврат на данок на добивка

Нето паричен тек од основната дејност**Паричен тек од инвестициската дејност**

(Вложувања во хартии од вредност)
 Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност
 (Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)
 Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва
 (Набавка на нематеријални средства)
 Приливи од продажбата на нематеријалните средства
 (Набавка на недвижности и опрема)
 Приливи од продажбата на недвижностите и опремата
 (Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)
 Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба
 (Останати одливи од инвестициската дејност)
 Останати приливи од инвестициската дејност

Нето паричен тек од инвестициската дејност**Паричен тек од финансирањето**

(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)
 Приливи од издадените должнички хартии од вредност
 (Отплата на обврските по кредити)
 Зголемување на обврските по кредити
 (Отплата на издадените субординирани обврски)
 Приливи од издадените субординирани обврски
 Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот
 (Откуп на сопствени акции)
 Продадени сопствени акции
 (Платени дивиденди)
 (Останати одливи од финансирањето)
 Останати приливи од финансирањето

Нето паричен тек од финансирањето

Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти
 Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти

Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
	-	-
	-	-
	418.803	1.290.154
	3.207.646	5.276.079
	218.976	118.549
	-	-
	(1.511.993)	2.696.491
	(73.726)	(69.957)
	(1.585.719)	2.626.534
	(1.022.586)	(4.762.943)
	1.398.141	4.583.908
	-	-
	-	-
	(41.212)	(37.177)
	-	-
	(139.581)	(158.040)
	3.096	32.811
	-	-
	-	-
	-	-
	4.663	4.946
	202.521	(336.495)
	-	-
	-	-
	(2.005.277)	(6.626.209)
	1.809.868	5.712.425
	-	-
	-	-
	615.000	-
	-	-
	-	-
	(44)	-
	-	-
	-	-
	419.547	(913.784)
	(1.502)	(1.169)
	-	-
	(965.153)	1.375.086
	7.256.362	5.881.276
18	6.291.209	7.256.362

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на
 21 март 2019, и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 21 март 2019.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје:

Д-р Билал Суџубаши
 Главен Извршен
 Директор

Г. Томче Тасевски
 Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречки
 Извршен Директор

Г. Турхан Адеми
 Извршен Директор

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Број на

Белешка

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

2 Управување со ризици

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
 - 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промените на пазарниот ризик
 - 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)
 - 2.3.3 Валутен ризик
 - 2.3.4 Останати пазарни ризици
- 2.4 Оперативен ризик

3 Адекватност на капиталот

4 Известување според сегментите

5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Биланс на успех

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок на добивка

Биланс на состојба

Актива

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
- 22.1 Кредити на и побарувања од банки
- 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
- 34 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
- 34.1 Депозити на банки
- 34.2 Депозити на други комитенти
- 35 Издадени должнички хартии од вредност
- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 39 Останати обврски
- 40 Запишан капитал

Други обелоденувања

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции
- 47 Настани после датумот на билансот на состојба

ВОВЕД

(а) Општи информации

ХАЛК БАНКА АД Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година Банката го промени името од Извозно Кредитна Банка АД, Скопје во ХАЛК БАНКА АД Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик со 99,16% (2017: 99,03%) од основачкиот капитал е Türkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul, Turkey. Основачкиот капитал се состои од (2017: 363.318) 518.130 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари.

Акциите на Банката се на слободниот пазар на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје, со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015).

Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, извршување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Заклучно со 31 декември 2018 година, Банката нема вложувања во подружници и придружни ентитети (Белешка 24). На 9 јануари 2019 година, Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот на НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје и стана 100% сопственик на тоа осигурително друштво, кое на 25 февруари 2019 година беше преименувано во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. (Белешка 48).

Бројот на вработени во Банката на 31 декември 2018 е 532 (2017: 499).

Работењето на Управниот одбор на Банката во 2018 година започна и продолжи со долунаведениот состав:

1. Г. Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Г. Турхан Адеми – Извршен Директор
3. Г. Томче Тасевски – Извршен Директор
4. Г-ѓа Букет Геречџи – Извршен Директор

ВОВЕД (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2018 година и до датумот на овие финансиски извештаи се прикажани во продолжение.

Работењето на Надзорниот одбор на Банката во 2018 година започна со долунаведениот состав:

Г-дин Левенд Торусдаг, Претседател на Надзорен одбор
Г-дин Јалчин Каја, Член на Надзорен одбор
Г-дин Илхан Болукбаш, Член на Надзорен одбор
Г-дин Мустафа Џенк Улудаг, Член на Надзорен одбор
Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Со именувањето на г-дин Олџај Атлиоглу за член на Надзорен одбор од страна на Собранието на акционери на 23 февруари 2018 година, согласноста издадена од Народна Банка на РСМ. на 24 Април 2018 година и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ. на 2 мај 2018 година, Надзорниот одбор продолжи да работи со следниот состав:

Г-дин Левенд Торусдаг, Претседател на Надзорен одбор
Г-дин Јалчин Каја, Член на Надзорен одбор
Г-дин Илхан Болукбаш, Член на Надзорен одбор
Г-дин Мустафа Џенк Улудаг, Член на Надзорен одбор
Г-дин Олџај Атлиоглу, Член на Надзорен одбор
Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Со оставката на Претседателот на Надзорниот одбор г-дин Левенд Торусдаг и уписот на промената во Централниот регистар на Р. Северна Македонија на 26 октомври 2018 година, Надзорниот одбор продолжи да работи со следниот состав:

Г-дин Илхан Болукбаш, Член на Надзорен одбор
Г-дин Јалчин Каја, Член на Надзорен одбор
Г-дин Мустафа Џенк Улудаг, Член на Надзорен одбор
Г-дин Олџај Атлиоглу, Член на Надзорен одбор
Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Со Одлука на Надзорниот одбор на 29 октомври 2018 година, г-дин Илхан Болукбаш е назначен за В.Д. Претседател на Надзорниот одбор.

Финансиските извештаи на Банката за годината што заврши на 31 декември 2018 година беа одобрени за издавање од страна на Надзорниот Одбор на Банката 21 март 2019 година.

ВОВЕД (продолжение)

(б) Основа за подготвување на финансиските извештаи

Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Банката се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст “Народна Банка на РСМ.” или „НБРСМ“), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија“) („Службен весник на РМ“ бр. 83/17) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 83/17 и 149/18), пропишани од страна на Народната Банка на РСМ.

Стандарди кои се објавени, а сèште не се во примена

На 9 август 2018 година, НБРСМ донесе нова Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик (Службен весник на РМ бр. 149/18) која ќе се применува од 1 јули 2019 година со која се опфаќа делот од Методологијата поврзано со утврдувањето на исправката на вредноста и посебната резерва за кредитните изложености.

Презентација на финансиските извештаи

Придружните финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Банката.

Придружните финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (“Службен весник на РМ” бр.83/17 и 149/18), (во понатамошниот текст “Одлуката“).

Основи за мерење и вреднување

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства за тргување кои се вреднуваат по објективна вредност, како и други финансиски средства и финансиски обврски кои се вреднуваат по објективна вредност преку билансот на успех врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Известувачка и функционална валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”). Денарот е функционална и известувачка валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

ВОВЕД (продолжение)**(б) Основа за подготвување на финансиските извештаи (продолжение)****Користење на проценки и расудувања**

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати во наредните периоди на известување можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди доколку ревидираната проценка влијае на двата периоди – тековниот и идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1(г).

(в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(и) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна каматна стапка и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Банката се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2018 и 2017 година беа како што следи:

	2018	2017
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,49	61,49
1 УСД	53,68	51,27

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Приходи и расходи по основ на камати

Приходите од камата и расходите од камата се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Банката ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување. Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на финансиско средство или обврска и не се ревидира последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од вложувања расположливи-за-продажба со користење на методот на ефективна камата.

(iii) Провизии и надомести

Приходите и расходите од провизии и надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од провизии и надомести, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(iv) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

(v) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Симулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vi) Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Данок на непризнаени расходи и исплатени дивиденди и други исплати од добивката до 2014 година

Во 2014 година дојде до промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнаени расходи, применлив до 2013 година, и се премина кон оданочување на сметководствената добивка усогласена за непризнатите расходи. Измената се примени проспективно.

Согласно законската даночна регулатива применлива од 2009 до 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на добивка само при распределба на истата во вид на дивиденди и друг вид на распределби, додека посебна даночна основа преставуваа непризнаените расходи кои се оданочуваа одделно од данокот на добивка на дивидендите и другите распределби од добивката. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски

(i) Признавање и почетно мерење

Банката почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Банката станува странка на договорните одредби на инструментот.

Класификација

Финансиски средства – политика која се применува од 1 јануари 2018 година

Финансиско средство е средството коешто е:

- парично средство
- сопственички инструмент издаден од друго правно лице,
- договорно право да се примат пари или друго финансиско средство од друго лице;
- договорно право да се разменат финансиски инструменти со друго лице според услови коишто се потенцијално поволни за банката;
- Финансиските средства, според оваа методологија мора да бидат класифицирани во една од следните категории:
- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка; и
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Банката ги класифицира финансиските средства при нивното почетно признавање.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на следните два критериума:

- деловниот модел на банката за управување со финансиските средства; и
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство (Исполнување на условот на СППИ).

Оценка на деловниот модел на Банката

Оцената на деловниот модел на банката се врши на ниво на деловен процес, а не по одделен инструмент. Банката може да има повеќе деловни процеси за управување со финансиски инструменти. Банката може да го користи и управува одделен вид финансиски инструмент на различни начини, така што еден вид финансиски инструмент може да се појави во различни деловни процеси на банката за управување со финансиските инструменти.

Оценката на деловниот модел ја врши исклучиво клучното раководство на Банката, при што ги зема во предвид сите релевантни и расположливи податоци за начинот на управување на финансиските инструменти, особено: како се следат успешноста/остварувањата на деловниот модел и како се известува до раководството на Банката кои се ризиците коишто влијаат на остварувањето на тој деловен модел и како се управува со тие ризици;

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски

(ii) Признавање и почетно мерење

Оценка на деловниот модел на Банката (продолжение)

Во зависност од начинот на Управување со финансиските средства се идентификуваат три деловни модели:

- **финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност**, односно финансиските средства се чуваат со цел наплата на договорните парични текови (главница и камата);
Притоа, доколку одредени финансиски инструменти од оваа категорија се продадат пред нивниот договорен рок на достасување (предвремени продажби), тоа не е директен показател за промената на деловниот модел на банката. Во случај на предвремени продажби на овие средства, Банката треба да направи анализа дали настанала промена на деловниот модел на банката за овие финансиски средства, при што треба да се земат предвид податоците за фреквенцијата, периодите и обемот на продажбите; причините за продажбите (пример влошен кредитен ризик, продажба поради управување со ликвидноста и сл.)
- **финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка**, односно финансиски средства се чуваат за наплата на договорните парични текови (главница и камата) и/или за продажба;
Имајќи предвид дека овие финансиските средства Банката ги држи заради управување со ликвидноста, одржување на одреден каматен профит, заради усогласување на рочноста (траењето) на финансиските средства со рочноста (траењето) на финансиските обврски коишто се извор на тие финансиски средства, и слично.
- **финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех**, односно финансиските средства кои се чуваат со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории.

Имајќи предвид дека овие финансиските средства Банката би ги држела со цел активно и фреквентно тргување со цел остварување на добивка од промените во објективната вредност на средствата. Банката ги управува овие средства со цел реализација на нивната пазарна/објективна вредност и одлуките при управувањето ги носи врз основа на нивната пазарна/објективна вредност.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(ii) Депризнавање

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска. Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iii) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

(iv) Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради оштетување.

(v) Принцип на мерење според објективна вредност

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарните учесници во вообичаена трансакција според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски се утврдува на различни начини во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбеди ценовна информација за средството или обврската.

Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(v) Принцип на мерење според објективна вредност (продолжение)

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Банката, за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот.

Вообичаени техники на вреднување се: *пазарен пристап* (се користат котирали цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски), *трошоцен пристап* (познат и како тековен трошок на замена, го претставува износот којшто би бил потребен за замена на постојното средство) и *приходен пристап* (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската).

(vi) Загуби поради оштетување

Банката, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група на финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога постојат објективни докази дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Банката издвојува загуби поради оштетување согласно *Одлуката на НБРСМ за управување со кредитниот ризик*.

Банката анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Банката според поповолни услови кои Банката инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредност за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена за сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(vi) Загуби поради оштетување (продолжение)

Доколку во последователен период, објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

(vii) Определување по објективна вредност преку биланс на успех

Банката ги определува финансиските средства и обврски по објективна вредност преку биланс на успех, кога:

- средствата и обврските се управувани, проценети и прикажани по објективна вредност;
- определувањето ја елиминира или значајно ја намалува сметководствената неусогласеност која може да настане;
- средствата или обврските содржат вградени деривативи кои значајно ги менуваат паричните текови кои инаку би произлегувале од договорот.

Финансиски средства определени по објективна вредност преку биланс на успех вклучуваат финансиски средства чувани за тргување.

(viii) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Северна Македонија („НБРСМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземени средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Банката и вредноста на преземеното средство наведена во актот донесен од страна на Извршителот во постапката за присилна наплата, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

На датумот на почетното признавање на средството, Банката е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во билансот на состојба да ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

Доколку износот на затворената исправка на вредност/посебна резерва е поголем од оштетувањето од претходниот пасус, Банката ја признава оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

ВОВЕД (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)*****(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжение)***

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Банката врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Банката пресметува 20% од нето вредноста на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствената вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто служи на Банката во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

(x) Средства и обврски за тргување

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Банката ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци при почетното признавање директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

(xi) Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирани на активен пазар и кои Банката нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xii) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност плус, во случај на хартии од вредност кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех, инкременталните директни трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Банката има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xii) Вложувања (продолжение)

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Банката ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Банката.

Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Банката, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Банката ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

(xiii) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истото може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

ВОВЕД (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(xiii) Недвижности и опрема (продолжение)****(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 – 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(xiv) Нематеријални средства**(i) Мерење и признавање**

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување, доколку има.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријални средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25
Лиценци	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(xv) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Банката за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во билансот на состојба на Банката.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xvi) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(xvii) Депозити, обврски по кредити, издадени должнички хартии од вредност и субординиран долг

Депозитите и обврските по кредити се извори на финансирање на Банката.

Банката ги класификува инструментите на капиталот како финансиски обврски или сопственички инструменти во согласност со природата на договорените услови на инструментот.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xviii) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xviii) Резервирања (продолжение)

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

(xix) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Банката признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Банката искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените врз основа на актуарска пресметка за јубилејни награди и долгорочни користи за вработените. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(xx) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

ВОВЕД (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)*****(xxi) Заработка по акција***

Банката презентира основна и разводната заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводната заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводнувачки потенцијални обични акции.

(xxii) Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува компонента на Банката што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Банката со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Банката примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

(г) Употреба на оценки и проценки**Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки*****Посебна резерва за кредити и аванси***

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради оштетување како што е објаснето во сметководствената политика 1(в)(vi).

Банката на месечна основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради оштетување. При одредување дали загубата поради оштетување треба да се признае во билансот на успех, Банката проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Банката користи проценки кои се темелат на минатото искуство за оштетувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик, како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради оштетување.

Посебна резерва на сопственички хартии од вредност расположиви за продажба

Банката утврдува дека постои загуба поради оштетување на сопственичките хартии од вредност расположиви за продажба доколку настанало значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност под нивната набавна вредност. Определувањето што се смета за значајно или пролонгирано бара расудување.

ВОВЕД (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Посебна резерва на сопственички хартии од вредност расположиви-за-продажба (продолжение)

Банката ги оценува покрај останатите фактори и нормалната променливост на цените на акциите. Исто така, загубата поради оштетување се смета за адекватна кога постојат индикации за влошување на финансиската состојба на издавачот, показателите на ниво на индустрија или сектор, промени во технологијата и паричните текови од оперативни и финасиски активности.

Определување на објективната вредност

За определувањето на објективната вредност на финансиските средства и обврски коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се користат техники за вреднување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii). Финансиските инструменти со кои не се тргува често и за кои не постојат транспарентни цени, објективната вредност е помалку веродостојна, поради што има потреба од различни нивоа на расудувања, во зависност од ликвидноста, концентрацијата, несигурност на пазарните фактори, предвидените цени и останати ризици кои влијаат на дадениот инструмент.

Значајни проценки при примената на сметководствените политики

Значајните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Банката овозможуваат финансиските средства и обврски при почетно признавање да бидат класификувани во одредени категории:

- При класификација на одредени средства како средства за тргување, Банката утврдила дека се исполнети дефинициите за финансиски средства чувани за тргување, прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредени средства или обврски како финансиски инструменти по објективна вредност преку билансот на успех, Банката утврдила дека е исполнет еден од критериумите за определување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредено средство како средство чувано-до-достасаност, Банката утврдила дека има и позитивна намера и можност да го чува до периодот на достасување, како што се бара во сметководствената политика 1(в)(xii).

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Промената на сметководствената политика поврзана со класификацијата и мерењето на финансиските инструменти како резултат на промената на Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Белешка 1 В).

ВОВЕД (продолжение)

(ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

На 31 јули 2018 година беше доставен извештај до Банката за спроведената контрола од страна на НБРСМ за периодот од 1 април 2017 година до денот на контролата. Предмет на контролата беше усогласеноста со прописите во работењето на Банката. Банката постапи согласно барањата на НБРСМ за исполнување на препораките.

Со состојба на денот на финансиските извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРСМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

(е) Обелоденувања за управување со ризиците

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2. Управување со ризици.

(ж) Настани по датумот на билансот на состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на билансот на состојба и датумот кога финансиските извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на билансот на состојба, Банката ги коригира своите финансиски извештаи. Банката не прави корекција на финансиските извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на билансот на состојба.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски**А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски**

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2018 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	7.845.695	7.845.695
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	33.423.088	33.423.088
Вложувања во хартии од вредност	-	-	4.224.320	34.708	-	4.259.028
Останати побарувања	-	-	-	-	659.093	659.093
Вкупно финансиски средства	-	-	4.224.320	34.708	41.927.876	46.186.904
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	3.064.241	3.064.241
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	30.853.550	30.853.550
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	5.948.031	5.948.031
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	640.867	640.867
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	40.506.689	40.506.689

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**А.а. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски, согласно Методологијата пред 1 јануари 2018 година**

<i>во илјади денари</i>	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	чувани до достасување	кредити и побарувања	расположливи за продажба	останати побарувања и обврски, по амортизирана набавна вредност	Вкупно
2017 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	2.162.052	-	-	6.212.153	8.374.205
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	27.947.898	-	-	27.947.898
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
- кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	4.616.232	-	4.616.232
- кои се мерат по амортизирана набавна вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	338.282	338.282
Вкупно финансиски средства	-	-	2.162.052	27.947.898	4.616.232	6.550.435	41.276.617
Финансиски обврски							
Обврски за тргување							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	2.645.435	2.645.435
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	27.633.873	27.633.873
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	0	0
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	6.146.031	6.146.031
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	0	0
Останати обврски	-	-	-	-	-	355.839	355.839
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	-	36.781.178	36.781.178

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски на 1 јануари 2018 година

Б.1. Споредба на класификацијата и на крајната и почетната сметководствена вредност на финансиските средства и финансиските обврски на 31 декември 2017 и на 1 јануари 2018

	класификација (описно да се наведе категоријата на финансиски инструмент)		сметководствена вредност	
	претходна категорија (на 31.12.2017)	нова категорија (на 1.1.2018)	крајна сметководствена вредност на 31.12.2017	почетна сметководствена вредност на 1.1.2018
Финансиски средства	опис		во илјади денари	
Парични средства и парични еквиваленти	Парични средства и парични еквиваленти	Финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност	8.374.205	8.374.205
Средства за тргување			-	-
должнички хартии од вредност			-	-
сопственички инструменти			-	-
деривати за тргување			-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
должнички хартии од вредност			-	-
сопственички инструменти			-	-
кредити на и побарувања од банки			-	-
кредити на и побарувања од други комитенти			-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик			-	-
Кредити на и побарувања од банки			-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	Кредити и побарувања	Финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност	27.947.898	27.947.898
Вложувања во хартии од вредност				
должнички хартии од вредност				
- кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка	Финансиски средства	Финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка	4.581.524	4.581.524
- кои се мерат по амортизирана набавна вредност	расположливи за продажба		-	-
сопственички инструменти				
- кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка	Финансиски средства	Финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка	34.708	34.708
Останати побарувања	Кредити и побарувања	Финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност	338.282	338.282
Вкупно финансиски средства			41.276.617	41.276.617
Финансиски обврски				
Обврски за тргување			-	-
депозити на банки			-	-
депозити на други комитенти			-	-
издадени должнички хартии од вредност			-	-
останати финансиски обврски			-	-
деривати за тргување			-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
депозити на банки			-	-
депозити на други комитенти			-	-
издадени должнички хартии од вредност			-	-
субординирани обврски			-	-
останати финансиски обврски			-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик			-	-
Депозити на банки	Депозити	Финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност	2.645.435	2.645.435
Депозити на други комитенти	Депозити	Финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност	27.633.873	27.633.873
Издадени должнички хартии од вредност			-	-
Обврски по кредити	Обврски по кредити	Финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност	6.146.031	6.146.031
Субординирани обврски и хибридни инструменти			-	-
Останати обврски	Останати обврски	Финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност	355.839	355.839
Вкупно финансиски обврски			36.781.178	36.781.178

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски на 1 јануари 2018 година (продолжение)

Б.2. Усогласување на крајната и почетната сметководствена вредност на финансиските средства и финансиските обврски на 31 декември 2017 и на 1 јануари 2018

во илјади денари	крајна сметководствена вредност на 31.12.2017	ефект од почетна примена на Методологијата на 1.1.2018	почетна сметководствена вредност на 1.1.2018
Финансиски средства			
по амортизирана набавна вредност			
Парични средства и парични еквиваленти	8.374.205	-	8.374.205
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	27.947.898	-	27.947.898
Вложувања во хартии од вредност			
должнички инструменти	-	-	-
- прекласификувани од/во средства чувани до			
достасување	-	-	-
- прекласификувани од/во средства расположливи за			
продажба	-	-	-
- прекласификувани од/во средства за тргување			
Останати побарувања	338.282	-	338.282
Вкупно финансиски средства по амортизирана			
набавна вредност	36.660.385	-	36.660.385
по објективна вредност преку останата сеопфатна			
добивка			
Вложувања во хартии од вредност			
должнички инструменти	4.581.524	-	4.581.524
- прекласификувани од/во средства чувани до			
достасување	-	-	-
- прекласификувани од/во средства расположливи за			
продажба	-	-	-
- прекласификувани од/во средства за тргување			
сопственички инструменти	34.708	-	34.708
- прекласификувани од/во средства расположливи за			
продажба	-	-	-
- прекласификувани од/во средства за тргување	-	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна			
вредност преку останата сеопфатна добивка	4.616.232	-	4.616.232
по објективна вредност преку биланс на успех			
Средства за тргување			
должнички инструменти	-	-	-
- прекласификувани од/во средства чувани до			
достасување	-	-	-
- прекласификувани од/во средства расположливи за			
продажба	-	-	-
- прекласификувани од/во средства за тргување			
сопственички инструменти	-	-	-
- прекласификувани од/во средства расположливи за			
продажба	-	-	-
- прекласификувани од/во средства за тргување	-	-	-
деривати за тргување	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку			
билансот на успех, определени како такви при почетното			
признавање	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна			
вредност преку биланс на успех	-	-	-
Вкупно финансиски средства	41.276.617	-	41.276.617

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски на 1 јануари 2018 година (продолжение)

Б.2. Усогласување на крајната и почетната сметководствена вредност на финансиските средства и финансиските обврски на 31 декември 2017 и на 1 јануари 2018 (продолжение)

Финансиски обврски			
по амортизирана набавна вредност			
Депозити на банки	2.645.435	-	2.645.435
Депозити на други комитенти	27.633.873	-	27.633.873
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-
- прекласификувани од/во обврски за тргување	-	-	-
- прекласификувани од/во обврски по ОБ преку БУ	-	-	-
Обврски по кредити	6.146.031	-	6.146.031
- прекласификувани од/во обврски за тргување	-	-	-
- прекласификувани од/во обврски по ОБ преку БУ	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-
- прекласификувани од/во обврски за тргување	-	-	-
- прекласификувани од/во обврски по ОБ преку БУ	-	-	-
Останати обврски	355.839	-	355.839
Вкупно финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	36.781.178	-	36.781.178
по објективна вредност преку биланс на успех			
Обврски за тргување	-	-	-
- прекласификувани од/во обврски по ОБ преку БУ	-	-	-
- прекласификувани од/во обврски по амортизирана набавна вредност	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-
- прекласификувани од/во обврски за тргување	-	-	-
- прекласификувани од/во обврски по амортизирана набавна вредност	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку биланс на успех	-	-	-
Вкупно финансиски обврски	36.781.178	-	36.781.178

2. Управување со ризиците

Вовед

Банката е изложена на следните ризици од употреба на финансиските инструменти:

- кредитен ризик,
- ризик на ликвидност и
- пазарни ризици.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

Рамка на управување со ризици

Надзорниот Одбор (“Одбор”) ја одобрува стратегијата за управување со ризиците и ја следи нивната примена. Одборот има формирано Кредитен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области.

Политиките за управување со ризик на Банката се воспоставени за да ги идентификуваат и анализираат ризиците со кои се соочува Банката, за поставување на соодветни лимити и контроли за ризиците, и да ги следи ризиците и усогласеност со лимитите.

Политиките и системите за управување со ризик редовно се следат и анализираат дали ги рефлектираат промените во пазарните услови, и понудените производи и услуги. Банката преку обуки и процедури и политики за управување, има за цел да создаде конструктивна контролна средина, каде сите вработени ќе ги разберат своите улоги и задолженија.

Одборот за ревизија на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, и за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Внатрешната ревизија врши редовни и периодични ревизии на контролите и процедурите за управување со ризик, и овие резултати се презентираат до Одборот за ревизија.

2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Банката ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитниот одбор кој ги одобрува сите кредитни изложености до 1.000.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над 1.000.000 евра, до 25% од сопствените средства на Банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор. Кредитните изложености под 350.000 евра се одобруваат од Одборот за СМЕ кредити и од Кредитниот одбор за население за кредитни изложености до 150.000 евра, како и кредитните одбори на посебните филијали и експозитури (кредитниот одбор на секоја филијала и експозитура има посебен лимит за одобрување на кредитна изложеност).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Контролата на кредитниот ризик на Банката вклучува:

- *Подготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Надлежните Сектори/Дирекции ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, кредитни политики и процедури кои се однесуваат на кредитирањето.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување дали загуба за оштетување е потребна.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и исправката на вредност/посебната резерва до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Банката како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката и Дирекцијата за управување со ризици.

Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката.

Секторот за кредитирање, Дирекцијата за управување со ризици, како и филијалите и експозитурите на Банката се одговорни и за контрола и следење на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици.

Дирекцијата за Внатрешна ревизија и Дирекцијата за внатрешна контрола, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>во илјади денари</i>																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	32.745.398	-	4.224.320	-	-	-	2.528.814	-	9.096	-	716.023	-	7.477.221	-	47.700.872	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(298.344)	-	-	-	-	-	(275)	-	(77)	-	(5.906)	-	(21.687)	-	(326.289)	-
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	32.447.054	-	4.224.320	-	-	-	2.528.539	-	9.019	-	710.117	-	7.455.534	-	47.374.583	-
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	1.126.653	-	-	-	-	-	3.690	-	2	-	25.226	-	1.155.571	-	1.155.571	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(89.739)	-	-	-	-	-	(603)	-	-	-	(1.320)	-	(91.662)	-	(91.662)	-
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	1.036.914	-	-	-	-	-	3.087	-	2	-	23.906	-	1.063.909	-	1.063.909	-
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	246.957	-	-	-	-	-	1.178	-	10.324	-	-	-	258.459	-	258.459	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(200.732)	-	-	-	-	-	(968)	-	(8.106)	-	-	-	(209.806)	-	(209.806)	-
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	46.225	-	-	-	-	-	210	-	2.218	-	-	-	48.653	-	48.653	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	34.119.008	-	4.224.320	-	-	-	2.528.814	-	13.964	-	726.349	-	7.502.447	-	49.114.902	-
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(588.815)	-	-	-	-	-	(275)	-	(1.648)	-	(14.012)	-	(23.007)	-	(627.757)	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	33.530.193	-	4.224.320	-	-	-	2.528.539	-	12.316	-	712.337	-	7.479.440	-	48.487.145	-

Реструктурирани кредити

На 31 декември 2018, Банката има реструктурирани кредити со вкупна нето сметководствена вредност во износ од 53.728 илјади денари (31 декември 2017 година: 41.554 илјади денари).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1 А.а Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

во илјади денари		Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиски средства расположливи и за продажба	Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вонбиланс и изложености	Вкупно
I.	2017 (претходна година)									
	Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва									
	Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	28.001.570	35.059	-	19.378	10.867	404.042	1.552.877	30.023.793
	категија на ризик А	-	26.872.254	35.059	-	19.378	6.123	396.291	1.519.129	28.848.234
	категија на ризик Б	-	680.221	-	-	-	1.050	-	30.427	711.698
	категија на ризик В	-	263.761	-	-	-	2.718	155	3.321	269.955
	категија на ризик Г	-	20.810	-	-	-	98	2.936	-	23.844
	категија на ризик Д	-	164.524	-	-	-	878	4.660	-	170.062
	(Исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа)	-	(499.855)	(351)	-	(194)	(1.528)	(9.667)	(17.251)	(528.846)
	Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	27.501.715	34.708	-	19.184	9.339	394.375	1.535.626	29.494.947
II.	Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва достасани побарувања									
	Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена	-	6.494	-	-	-	1.026	110.395	-	117.914
	Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	6.494	-	-	-	1.026	110.395	-	117.914
	недостасани побарувања									
	реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	останати побарувања	-	545.232	4.522.029	-	4.158.361	-	-	4.415.302	13.640.924
	Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	-	551.726	4.522.029	-	4.158.361	1.026	110.395	4.415.302	13.758.838
	Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	28.553.296	4.557.088	-	4.177.739	11.893	514.437	5.968.179	43.782.632
	(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	(499.855)	(351)	-	(194)	(1.528)	(9.667)	(17.251)	(528.846)
	Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	28.053.441	4.556.737	-	4.177.545	10.365	504.770	5.950.928	43.253.784

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Оштетени кредити и хартии од вредност

Оштетени кредити и хартии од вредност се такви кредити и хартии од вредност за кои што Банката врз основа на Одлуката за управување со кредитниот ризик на НБРСМ ("Одлуката") одредила дека има потреба од издвојување на загуби поради оштетување. Сите кредити се класификувани од А до Д ризична категорија според деновите на доцнење и други критериуми утврдени во истата одлука.

Достасани, но не оштетени кредити

Кредити и хартии од вредност кај кои договорната камата и главница се достасани, но Банката верува дека не е соодветно да се пресмета загуба поради оштетување, поради износот на расположливото обезбедување или степенот на наплата.

Исправка на вредност/Посебна резерва

Банката пресметува исправка на вредност/посебна резерва која претставува проценка на настанатите загуби поради оштетување во кредитното портфолио. Таа се утврдува како разлика од сметководствената вредност на кредитното портфолио и сегашната вредност на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио. Ваквата анализа Банката ја прави на поединечна основа за сите кредитни изложености, како што е дефинирано во Одлуката.

Оштетувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А ја прикажува целокупната изложеност на Банката на кредитен ризик на поединечна основа, по категории на кредитен ризик. Во табелата се прикажани соодветната исправка на вредност и посебната резерва на поединечна основа.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Банката:

- Неисполнување на договорени плаќања на главница или камата;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката на НБРСМ за управување со кредитен ризик, Банката врши класификација на кредитните изложености во следниве категории на ризик:

<i>Категорија на ризик А</i> (0% - 5%)	- побарувањата од централната влада на Република Северна Македонија и побарувањата од Народната банка - делот од кредитната изложеност којшто е обезбеден со првокласни инструменти за обезбедување доколку инструментот се активира во рок од 60 дена од рокот на достасувањето на таа изложеност - финансиската состојба и паричните текови на клиентот овозможуваат негово натамошно работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат во рокот на достасување или со задоцнување до 31 ден, или - во последните дванаесет месеци не е извршено реструктурирање на кое било побарување од клиентот
<i>Категорија на ризик Б</i> (5.1% - 20%)	- клиентот покажува финансиски слабости, но неговите парични приливи се доволни за редовно намирување на достасаните обврски - обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување до 60 дена - во последните шест месеци не е извршено реструктурирање на кредитната изложеност
<i>Категорија на ризик В</i> (20.1% - 45%)	- паричните приливи на клиентот се несоодветни за редовно намирување на обврските - банката не располага со потребните и ажурирани информации за да ја оцени кредитна способност на клиентот - кредитната изложеност е реструктурирана - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 120 дена
<i>Категорија на ризик Г</i> (45.1% - 70%)	- клиентот е неликвиден - наплатата на кредитната изложеност зависи од активирањето на инструментите за обезбедување - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 240 дена, или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е само повремено во интервалот од 241 до 300 дена
<i>Категорија на ризик Д</i> (70.1% - 100%)	- обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување над 241 ден - над клиентот е воведена стечајна или ликвидациона постапка - клиентот го оспорува постоењето на кредитната изложеност - банката очекува дека ќе наплати само мал дел од кредитната изложеност

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот/ хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката, исто така, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Согласно измените во Одлуката за Управување со кредитен ризик, Банката почнувајќи од 2017 година врши целосен отпис на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

Банката има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. Колатералот подлежи на годишно преоценување, и тоа за тип на колатерал недвижен имот, за кредитни изложености над ЕУР 100.000, и за тип подвижен имот, за кредитни изложености над ЕУР 50.000. Генерално, Банката не зема обезбедување за пласмани во банки. Банката не зема обезбедување за хартиите од вредност, и нема такво обезбедување на 31 декември 2018 година (2017: нема).

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица најчесто се обезбедени со меници, односно обезбедување предвидено во одобрениот кредитен лимит на правното лице, што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загубата од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнително обезбедување од комингентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

Должничките хартии од вредност и благајничките записи воглавно се необезбедени.

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик. Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>во илјади денари</i>																
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност																
Првокласни инструменти за обезбедување																
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	875.946	770.285	-	-	-	-	-	-	2.310	1.715	227.216	215.080	1.105.472	987.080
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.180.645	802.778	1.180.645	802.778
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	1.941.127	3.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.941.127	3.265
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	571.903	1.993.170	-	-	-	-	-	-	703	64	308.607	846.400	881.213	2.839.634
Гаранции од физички лица	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	18.918.767	15.067.951	-	-	-	-	-	-	1.708	789	769.343	508.900	19.689.818	15.577.640
имот за вршење дејност	-	-	22.767.345	24.534.927	-	-	-	-	-	-	5.193	5.710	4.393.827	3.619.820	27.166.365	28.160.457
Залог на подвижен имот	-	-	3.303.662	3.394.516	-	-	-	-	-	-	224	108	336.222	327.702	3.640.108	3.722.326
Останати видови на обезбедување	-	-	2.472.877	2.537.174	-	-	-	-	-	-	-	614	2	20.319	2.472.879	2.558.107
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	50.851.627	48.301.289	-	-	-	-	-	-	10.138	9.000	7.215.862	6.340.999	58.077.627	54.651.288

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>во илјади денари</i>																		
Нерезиденти	-	-	917.315	283.052	-	-	-	-	-	-	-	165	-	1	702.850	311.303	1.620.165	594.521
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	379.071	233.098	-	-	-	-	-	-	63	47	-	11	37.730	24.773	416.864	257.929
Рударство и вадење на камен	-	-	93.724	9.875	-	-	-	-	-	-	20	16	-	-	6.272	740	100.016	10.631
Прехрамбена индустрија	-	-	930.211	682.193	-	-	-	-	-	-	92	78	-	-	76.824	83.386	1.007.127	765.657
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	735.928	617.483	-	-	-	-	-	-	69	42	-	19	74.574	37.854	810.571	655.398
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	766.175	704.043	-	-	-	-	-	-	40	35	101	101	83.930	42.911	850.246	747.090
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	347.514	256.475	-	-	-	-	-	-	49	102	5	9	150.728	199.779	498.296	456.365
Останата преработувачка индустрија	-	-	720.770	632.107	-	-	-	-	-	-	78	61	-	-	336.360	146.225	1.057.208	778.393
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	324.032	368.239	-	-	-	-	-	-	10	9	49	34	42.799	106.207	366.890	474.489
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	41.361	25.553	-	-	-	-	-	-	431	410	628	492	74	1	42.494	26.456
Градежништво	-	-	2.224.209	1.147.172	-	-	-	-	-	-	837	887	386	386	618.331	1.068.912	2.843.763	2.217.357
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	6.999.469	6.351.359	-	-	-	-	-	-	1.050	906	319	490	1.983.435	1.527.177	8.984.273	7.879.932
Транспорт и складирање	-	-	1.792.485	1.839.627	-	-	-	-	-	-	371	239	21	27	544.784	551.962	2.337.661	2.391.855
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	854.043	743.127	-	-	-	-	-	-	184	156	567	574	26.879	30.364	881.673	774.221

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>во илјади денари</i>																		
Информации и комуникации	-	-	256.900	288.705	-	3.216	-	-	-	-	51	50	101	44	18.362	42.270	275.414	334.285
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	1.951	322	-	31.493	-	-	2.528.539	4.177.545	699	282	708.230	500.578	1.220.309	890.511	4.459.728	5.600.731
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	727.914	658.980	-	-	-	-	-	-	150	9	-	-	149.570	33.723	877.634	692.712
Стручни, научни и технички дејности	-	-	174.699	134.689	-	-	-	-	-	-	134	101	-	-	52.508	45.227	227.341	180.017
Административни и помошни услужни дејности	-	-	192.806	134.593	-	-	-	-	-	-	94	59	115	115	463.529	16.786	656.544	151.553
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	44.256	57.377	4.224.320	4.522.029	-	-	-	-	1	-	10	99	-	-	4.268.587	4.579.505
Образование	-	-	95.973	73.930	-	-	-	-	-	-	25	34	-	-	6.165	22.683	102.163	96.647
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	320.937	318.458	-	-	-	-	-	-	46	37	3	-	137	218	321.123	318.713
Уметност, забава и рекреација	-	-	11.048	14.054	-	-	-	-	-	-	22	21	57	57	280	689	11.407	14.821
Други услужни дејности	-	-	13.717	8.596	-	-	-	-	-	-	97	81	389	298	14.309	2.269	28.512	11.244
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	14.525.861	12.443.291	-	-	-	-	-	-	7.703	6.530	1.357	1.435	867.584	764.287	15.402.505	13.215.543
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	37.824	27.043	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1.117	671	38.941	27.723
Вкупно	-	-	33.530.193	28.053.441	4.224.320	4.556.738	-	-	2.528.539	4.177.545	12.316	10.366	712.338	504.770	7.479.440	5.950.928	48.487.146	43.253.788

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>во илјади денари</i>																		
Географска локација																		
Република Северна Македонија	-	-	32.600.265	27.757.224	4.224.320	4.556.517	-	-	2.157.894	3.905.068	12.306	10.199	133.367	115.729	5.624.525	4.845.237	44.752.677	41.189.974
Земји-членки на Европската унија	-	-	-	-	-	221	-	-	329.781	191.183	2	-	578.970	389.024	-	-	908.753	580.428
Европа (останато)	-	-	929.928	296.217	-	-	-	-	40.864	81.294	8	167	1	17	1.854.915	1.105.691	2.825.716	1.483.386
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	33.530.193	28.053.441	4.224.320	4.556.738	-	-	2.528.539	4.177.545	12.316	10.366	712.338	504.770	7.479.440	5.950.928	48.487.146	43.253.788

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Д Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех**

во илјади денари

Сметководствена
вредност на
финансиските
средства кои се мерат
по објективна
вредност

категија на ризик

категија на ризик

категија на ризик

категија на ризик

категија на ризик

категија на ризик

категија на ризик

категија на ризик

категија на ризик

категија на ризик

Вкупна
сметководствена
вредност

Средства за тргување				Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање									
Должнички хартии од вредност за тргување		Сопственички хартии од вредност за тргување		Должнички хартии од вредност		Сопственички хартии од вредност		Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вкупно	
тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик претставува ризик Банката да не може да обезбеди доволно средства за намирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намири со многу повисоки трошоци.

Управување со ризик на ликвидност

Банката при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални или невообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Банката.

Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување одржува портфолио на краткорочни ликвидни средства, главно составени од краткорочни ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Банката.

Сите политики и процедури за ликвидносниот ризик се предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со актива и пасива. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Банката на дневно ниво и се доставуваат до НБРСМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити, кредитни линии и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување. Банката континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2018 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	6.291.483	-	-	1.554.486	-	-	7.845.969
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	211.950	1.098.763	5.640.638	2.023.131	8.833.258	16.297.606	34.105.346
Вложувања во хартии од вредност	315.465	1.141.990	906.690	967.650	541.830	385.403	4.259.028
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	659.093	-	-	-	-	-	659.093
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	7.477.991	2.240.753	6.547.328	4.545.267	9.375.088	16.683.009	46.869.436
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	3.063.631	-	610	-	-	-	3.064.241
Депозити на други комитенти	15.569.361	1.278.709	7.363.272	4.399.960	2.067.159	175.089	30.853.550
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	80.095	9.559	754.455	1.266.052	2.352.419	1.505.940	5.968.520
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	11.519	-	-	-	-	-	11.519
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	640.867	-	-	-	-	-	640.867
Вкупно финансиски обврски	19.365.473	1.288.268	8.118.337	5.666.012	4.419.578	1.681.029	40.538.697
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	13.249	26.028	517.870	542.476	479.566	-	1.579.189
Вонбилансна пасива	859.235	621.643	2.743.307	1.198.950	639.218	3.351	6.065.704
Рочна неусогласеност	(12.733.468)	356.870	(3.796.446)	(1.777.219)	4.795.858	14.998.629	1.844.224

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)
(продолжение)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2017 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	7.256.556	-	-	1.117.843	-	-	8.374.399
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.487.330	1.432.709	7.658.876	4.025.320	7.172.541	6.762.877	28.539.653
Вложувања во хартии од вредност	207.830	201.690	300.000	2.766.673	650.000	490.390	4.616.583
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	338.282	-	-	-	-	-	338.282
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	9.289.998	1.634.399	7.958.876	7.909.836	7.822.541	7.253.267	41.868.917
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.644.825	-	610	-	-	-	2.645.435
Депозити на други комитенти	13.560.402	1.545.225	5.692.357	5.689.208	1.029.022	117.659	27.633.873
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	97.604	14.444	634.657	960.126	2.733.567	1.731.129	6.171.527
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	13.216	-	-	-	-	-	13.216
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	349.690	-	6.149	-	-	-	355.839
Вкупно финансиски обврски	16.665.737	1.559.669	6.333.773	6.649.334	3.762.589	1.848.788	36.819.890
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	148.076	29.101	653.835	238.850	256.588	-	1.326.450
Вонбилансна пасива	431.060	378.954	2.341.427	1.154.656	295.330	3.351	4.604.778
Рочна неусогласеност	(7.658.723)	(275.123)	(62.489)	344.696	4.021.210	5.401.128	1.770.699

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)

Табелата ги прикажува недисконтираните бруто парични текови на финансиските средства и обврски и непризнаените обврски за кредитирање на Банката на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва. Паричните текови кои што Банката очекува да настанат се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување се очекува да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

Согласно политиките за ликвидносен ризик, доколку со примената на претпоставките за очекуваната рочна структура, во одреден рочен блок, се јавува негативен гап, Банката ќе употреби потребно ниво на средства кои произлегуваат од портфолиото за тргување доколку има, ако договорената рочна структура и портфолиото за тргување е повеќе од 90 дена од извештајниот датум кој е краен рок за известување на очекуваната рочна усогласеност на приливи и одливи.

2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

Управување со пазарни ризици

Изложеност на каматен ризик - портфолио кое не се чува за тргување

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР и различните каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката ги следи промените на каматните стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маржи, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето. Бидејќи за најголемиот дел на каматоносните средства и обврски Банката го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки, е во позиција да ги амортизира недоволните ефекти врз нето приходите. Секако, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

Банката дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени во различните стрес сценарија на промена на каматните стапки.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

Анализата на сензитивноста на Банката на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2018 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2018)	-	5.785.530	38.744.814	14,93%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	14.712	5.800.242	42.918.043	13,51%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)	-	-	-	
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(22.226)	5.778.016	42.895.817	13,47%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(3.040.079)	2.760.163	39.877.964	6,92%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(22.226)	5.763.304	38.722.588	14,88%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(3.040.079)	2.745.451	35.704.735	7,69%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(548.202)	5.237.328	38.196.612	13,71%
Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(1.142.236)	4.643.294	37.602.578	12,35%
Вложување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(1.513.367)	4.272.163	37.231.447	11,47%
Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(526.532)	5.258.998	38.218.282	13,76%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	17.318	5.802.848	38.744.814	14,98%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	12.019	5.797.548	38.744.814	14,96%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	6.719	5.792.249	38.744.814	14,95%
Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:	-	-	-	
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(3.988)	5.781.542	38.744.814	14,92%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(9.740)	5.775.790	38.744.814	14,91%
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(17.473)	5.768.057	38.744.814	14,89%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

A Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Актива пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
2017 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2017)	-	4.685.324	33.246.751	14,09%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	(6.161)	4.679.162	36.968.692	12,66%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)	-	-	-	
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(24.757)	4.660.566	36.950.097	12,61%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(2.548.759)	2.136.564	34.426.094	6,21%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)	-	-	-	
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(18.595)	4.666.728	33.228.155	14,04%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(2.542.598)	2.142.725	30.704.153	6,98%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(452.489)	4.232.834	32.794.261	12,91%
Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(670.284)	4.015.039	32.576.467	12,32%
Вложување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(988.313)	3.697.010	32.258.438	11,46%
Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(687.787)	3.997.536	32.558.964	12,28%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	4.869	4.690.192	33.246.751	14,11%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	3.502	4.688.825	33.246.751	14,10%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	2.136	4.687.459	33.246.751	14,10%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

	тековна година 2018				претходна година 2017			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
во илјади денари								
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

Согласно “Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот” Банката не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување, поради што на 31 декември 2018 и 2017 година не изврши анализа на вредност на изложеноста на пазарен ризик за портфолиото за тргување.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)****А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки
ИЗВЕШТАЈ**

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2018 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	132.136
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	292
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(35.743)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	124.812
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	остан	24
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(1.330)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		220.191
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		5.785.530
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		3,81%

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2017 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	52.475
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	165.267
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	269.778
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	569
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	0
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(577)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		487.512
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		4.685.323
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		10,41%

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

<i>во илјади денари</i>		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматonoсни средства / обврски
2018 (тековна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти	2.225.163	-	-	-	-	-	-	2.225.163
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	10.469.460	1.539.738	13.576.870	4.292.529	3.290.584	223.239	33.392.420	
Вложувања во хартии од вредност	158.869	1.146.095	912.029	980.757	545.075	436.205	4.179.030	
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	12.853.492	2.685.833	14.488.899	5.273.286	3.835.659	659.444	39.796.613	
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.588.940	-	-	-	-	-	2.588.940	
Депозити на други комитенти	2.481.988	1.742.447	7.788.582	4.119.507	1.806.398	31.104	17.970.026	
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	648.616	738.475	3.220.239	431.138	831.760	87.167	5.957.395	
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	5.719.544	2.480.922	11.008.821	4.550.645	2.638.158	118.271	26.516.361	
Нето билансна позиција	7.133.948	204.911	3.480.078	722.641	1.197.501	541.173	13.280.252	
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција		-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	7.133.948	204.911	3.480.078	722.641	1.197.501	541.173	13.280.252	

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)**2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)**

	во илјади денари						Вкупно каматоносни средства / обврски
	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	
2017 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	3.895.713	-	-	-	-	-	3.895.713
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	6.563.501	1.388.656	15.141.603	1.141.934	1.747.074	1.929.738	27.912.506
Вложувања во хартии од вредност	74.767	205.043	297.979	2.781.094	650.828	527.363	4.537.074
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	10.533.981	1.593.699	15.439.582	3.923.028	2.397.902	2.457.101	36.345.293
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.543.680	-	-	-	-	-	2.543.680
Депозити на други комитенти	2.597.047	1.524.855	6.908.351	4.858.142	518.059	22.440	16.428.894
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	816.495	383.010	3.660.799	423.383	706.928	167.214	6.157.829
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	5.957.222	1.907.865	10.569.150	5.281.525	1.224.987	189.654	25.130.403
Нето билансна позиција	4.576.759	(314.166)	4.870.432	(1.358.497)	1.172.915	2.267.447	11.214.890
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	4.576.759	(314.166)	4.870.432	(1.358.497)	1.172.915	2.267.447	11.214.890

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик**

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
2018 (тековна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	5.819.669	1.833.963	54.410	-	-	-	-	-	137.653	7.845.695
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	15.360.338	18.051.983	10.767	-	-	-	-	-	-	33.423.088
Вложувања во хартии од вредност	4.157.908	101.120	-	-	-	-	-	-	-	4.259.028
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	236.177	485.803	497	-	-	-	-	-	1.454	723.931
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	25.574.092	20.472.869	65.674	-	-	-	-	-	139.107	46.251.742
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	618	2.818.395	134.227	-	-	-	-	-	111.001	3.064.241
Депозити на други комитенти	19.478.733	10.629.614	455.855	-	-	-	-	-	289.348	30.853.550
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	3.827	5.944.204	-	-	-	-	-	-	-	5.948.031
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	11.519	-	-	-	-	-	-	-	-	11.519
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	295.308	388.406	13.792	-	-	-	-	-	6.121	703.627
Вкупно монетарни обврски	19.790.005	19.780.619	603.874	-	-	-	-	-	406.470	40.580.968
Нето-позиција	5.784.087	692.250	(538.200)	-	-	-	-	-	(267.363)	5.670.774

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик (продолжение)**

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
2017 (претходна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	6.672.640	1.402.796	66.392	-	-	-	-	-	232.377	8.374.205
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	11.891.042	15.941.267	115.589	-	-	-	-	-	-	27.947.898
Вложувања во хартии од вредност	4.203.029	413.203	-	-	-	-	-	-	-	4.616.232
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	104.236	289.235	44	-	-	-	-	-	550	394.065
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	22.870.947	18.046.501	182.025	-	-	-	-	-	232.927	41.332.400
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	666	2.617.655	27.114	-	-	-	-	-	-	2.645.435
Депозити на други комитенти	18.037.392	8.936.122	410.301	-	-	-	-	-	250.058	27.633.873
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	3.808	6.142.223	-	-	-	-	-	-	-	6.146.031
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	13.216	-	-	-	-	-	-	-	-	13.216
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	252.464	171.553	6.562	-	-	-	-	-	2.969	433.548
Вкупно монетарни обврски	18.307.546	17.867.553	443.977	-	-	-	-	-	253.027	36.872.103
Нето-позиција	4.563.401	178.948	(261.952)	-	-	-	-	-	(20.100)	4.460.297

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.4. Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи на банката, како и надворешни настани.

Банката има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл.), како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик).

Во рамките на стратегијата за управување со ризици Банката го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на адекватност на капитал, Банката користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

3. Адекватност на капиталот

НБРСМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Банката е должна да располага со адекватно ниво на сопствени средства во зависност од природата, видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на овие активности (адекватност на капиталот).

Банката е должна да работи на начин кој ќе овозможи постојано да биде способна и да ги исполни сите обврски (солвентност).

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот која не може да биде пониска од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал. При тоа основниот капитал се состои од редовен основен капитал (РОК) и додатен основен капитал (ДОК), а Банката е должна да одржува најмалку:

- Стапка на РОК во износ од 4,5% од активата пондерирана според ризиците, и
- Стапка на основниот капитал во износ од 6% од активата пондерирана според ризиците.

РОК вклучува капитални инструменти од РОК, премија од продажбата на капиталните инструменти, задолжителна општа резерва, зголемување на резервите врз основа на распределба на ревалоризациската резерва, задржана нераспоредена добивка којашто не е оптоварена со какви било идни обврски, која е искажана во билансот на состојба на Банката и е потврдена со одлука на Собранието на акционери на Банката, тековна добивка или добивка на крајот од годината, доколку се исполнети условите согласно регулативата, како и збирната сеопфатна добивка или загуба, која ги опфаќа останатите добивки или загуби кои не се прикажани во билансот на успех на Банката.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Одбитни ставки од РОК се загубата на крајот на годината или тековна загуба, нематеријалните средства, одложените даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на Банката, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал (откупени сопствени акции), вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката коишто вештачки ги зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние кои се држат до пет дена, износот на одбитни ставки од додатниот основен капитал, што го надминува вкупниот износ на додатен основен капитал, вложувања во нефинансиски институции, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката, разлика помеѓу исправката на вредност и посебната резерва утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправката на вредноста и посебната резерва, согласно со регулативата за кредитен ризик на НБРСМ.

ДОК вклучува капитални инструменти од ДОК, премија од капиталните инструменти од ДОК, хибридни инструменти.

Одбитни ставки од ДОК износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од додатниот основен капитал, вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена, износ на одбитни ставки од дополнителниот капитал, којшто го надминува вкупниот износ на дополнителен капитал, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката.

Дополнителниот капитал вклучува капитални инструменти од дополнителниот капитал, субординирани кредити и премија од капитални инструменти од дополнителниот капитал.

Одбитни ставки од дополнителниот капитал се износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени инструменти од дополнителниот капитал, вклучувајќи ги и инструментите за кои банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Покрај законските барања за висината на адекватноста на капиталот, утврдени врз основа на регулативата на НБРСМ или врз основа на корективна мерка изречена од НБРСМ, во Законот за банки е предвидено исполнување на капитални барања за дополнителни заштитни слоеви на капиталот. Основната причина за постоењето на заштитните слоеви на капиталот е да се овозможи зајакнување на солвентната позиција на банките и нивна поголема отпорност на непредвидени загуби во работењето. На тој начин се зајакнува и стабилноста и сигурноста на банкарскиот систем, но и на целокупниот финансиски систем. Станува збор за четири вида заштитни слоеви на капиталот:

- заштитен слој за зачувување на капиталот утврден на ниво од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Сите банки во земјата се должни постојано да го одржуваат заштитниот слој за зачувување на капиталот во висина од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Овој заштитен слој е пропишан со Законот за банките, се однесува на сите банки во земјата и за неговото воведување нема посебна методологија;
- противцикличен заштитен слој на капиталот кој може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците, но и повеќе во зависност од други системски фактори/индикатори. Овој заштитен слој се воведува или зголемува во периоди на значаен кредитен раст, а се намалува или ослободува во периодите кога ќе се промени кредитниот циклус. НБРСМ е должна на квартална основа да ја утврдува потребната стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и да ја објави нејзината висина, заедно со датумот на примена, доколку е таа поголема од 0%;
- заштитен слој на капиталот за системски значајни банки кој може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците. Целта на заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки е да ја зголеми отпорноста на банките коишто се идентификувани како системски значајни банки на неочекувани шокови или загуби коишто можат да настанат во текот на нивното работење. НБРСМ врз основа на пропишаната методологија ги идентификува системски значајните банки и за истото соодветно известува; и
- системски заштитен слој на капиталот којшто може да се движи од 1% до 3% од активата пондерирана според ризиците и се воведува од страна на гувернерот на Народната банка заради ограничување на ризикот од нарушување на финансискиот систем или на домашната економија. Овој заштитен слој на капиталот може да биде различен за различни банки или групи банки.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

3.1 Извештај за сопствените средства

Ред.бр.	Опис	2018
A1.	Сопствени средства	5.785.530
A2.	Основен капитал	5.765.985
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	5.765.985
A3.1	Позиции во РОК	5.787.384
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	5.181.300
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	306.309
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	219.817
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	-
A3.1.5	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	79.958
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(21.399)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(21.399)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-
A3.4.2.	Останато	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)

B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-
B4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-
B4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-
B4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-
B4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-
B4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-
B4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-
B4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
B4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
B4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-
B4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
B4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-
B4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-
B4.4.2.	Останато	-
B4.5.	Други позиции од ДОК	-
C5.	Дополнителен капитал (ДК)	
C5.1.	Позиции во ДК	19.545
C5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	19.545
C5.1.2.	Субординирани кредити	-
C5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	19.545
C5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-
C5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-
C5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-
C5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-
C5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-
C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-

*(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***3. Адекватност на капиталот (продолжение)****3. Адекватност на капиталот (продолжение)****3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

Ред.бр.	Опис	2018
C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
C5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-
C5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
C5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-
C5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-
C5.4.2.	Останато	-
C5.5.	Други позиции од ДК	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)**3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

Ред.бр.	Опис	2017
A1.	Сопствени средства	4.685.324
A2.	Основен капитал	4.665.779
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	4.665.779
A3.1.	Позиции во РОК	4.669.923
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	3.633.180
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	306.309
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	192.853
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	471.939
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	65.642
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(4.144)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(4.144)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-
A3.4.2.	Останато	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)**3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

Ред.бр.	Опис	2017
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-
B4.1	Позиции во ДОК	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-
B4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-
B4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-
B4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-
B4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-
B4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-
B4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-
B4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
B4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
B4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-
B4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
B4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-
B4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-
B4.4.2.	Останато	-
B4.5.	Други позиции од ДОК	-
C5.	Дополнителен капитал (ДК)	
C5.1.	Позиции во ДК	19.545
C5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	19.545
C5.1.2.	Субординирани кредити	-
C5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	19.545
C5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-
C5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
C5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-
C5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-
C5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-
C5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)**3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

Ред.бр.	Опис	2017
C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
C5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-
C5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
C5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-
C5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-
C5.4.2.	Останато	-
C5.5.	Други позиции од ДК	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.2 Извештај за стапката на адекватност на капиталот

Сопствени средства			
Ред.бр	Опис	2018	2017
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	35.559.150	30.414.123
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	2.844.732	2.433.130
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК	-	-
3	Агрегатна девизна позиција	76.673	39.965
4	Нето-позиција за злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	-	-
6	Активa пондерирана според валутниот ризик	-	-
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК	-	-
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	254.853	226.610
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап	-	-
9	Активa пондерирана според оперативниот ризик	3.185.664	2.832.628
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ	-	-
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици	-	-
13	Активa пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	38.744.814	33.246.751
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	3.099.585	2.659.740
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	5.785.530	4.685.324
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	14,93%	14,09%

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти**А Оперативни сегменти**

во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Неалоцирано	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2018 (тековна година)									
Нето-приходи/(расходи) од камата	748.510	603.697	-	165.167	(33.837)	-	-	-	1.483.537
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	156.484	167.002	-	395	(1.807)	-	-	-	322.074
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	(992)	-	-	-	(992)
Нето-приходи од други финансиски инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	63.957	74.245	-	15.885	3.554	-	-	-	157.641
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	968.951	844.944	-	181.447	(33.082)	-	-	-	1.962.260
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(62.204)	(51.024)	-	-	(1.503)	-	-	-	(114.731)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(1.723)	(1.389)	-	-	-	-	-	-	(3.112)
Амортизација	(78.944)	(63.670)	-	-	-	-	-	-	(142.614)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(585.382)	(387.296)	-	-	-	-	-	-	(972.678)
Вкупно расходи по сегмент	(728.253)	(503.379)	-	-	(1.503)	-	-	-	(1.233.135)
Финансиски резултат по сегмент	240.698	341.565	-	181.447	(34.585)	-	-	-	729.125
Данок од добивка									(72.029)
Добивка/(загуба) за финансиската година									657.096
Вкупна актива по сегмент	14.842.882	19.666.335	-	6.360.376	6.274.203	-	-	-	47.143.796
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	14.842.882	19.666.335	-	6.360.376	6.274.203	-	-	-	47.143.796
Вкупно обврски по сегмент	14.653.060	17.012.100	-	-	9.014.611	-	-	-	40.679.771
Неалоцирани обврски по сегмент									-
Вкупно обврски									40.679.771

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти
А Оперативни сегменти (продолжение)

во илјади денари	Работа со населени е	Корпоративн о банкарство	Инвестициск о банкарство	Вложувањ а во хартии од вредност	Ликвиднос т	Неалоцирано	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцира но	Вкупно
2017 (претходна година)									
Нето-приходи/(расходи) од камата	699.852	514.816	-	208.074	(52.018)	-	-	-	1.370.724
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	102.658	152.693	-	404	(10.194)	-	-	-	245.561
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	(2.056)	-	-	-	(2.056)
Нето-приходи од други финансиски инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	48.362	48.490	-	16.609	-	-	-	-	113.461
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	850.872	715.999	-	225.087	(64.268)	-	-	-	1.727.690
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(80.188)	(34.300)	-	-	(1.078)	-	-	-	(115.566)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(5.297)	(3.896)	-	-	-	-	-	-	(9.193)
Амортизација	(80.385)	(59.132)	-	-	-	-	-	-	(139.517)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(538.488)	(320.249)	-	(40)	-	-	-	-	(858.777)
Вкупно расходи по сегмент	(704.358)	(417.577)	-	(40)	(1.078)	-	-	-	(1.123.053)
Финансиски резултат по сегмент	146.514	298.422	-	225.047	(65.346)	-	-	-	604.637
Данок од добивка									(65.345)
Добивка/(загуба) за финансиската година									539.292
Вкупна актива по сегмент	12.638.522	16.060.618	-	6.778.364	6.714.980	-	-	-	42.192.484
Неалоцирана актива по сегмент								-	
Вкупна актива	12.638.522	16.060.618	-	6.778.364	6.714.980	-			42.192.484
Вкупно обврски по сегмент	12.321.496	15.847.210	-	-	8.795.019	-	-	-	36.963.725
Неалоцирани обврски по сегмент								-	
Вкупно обврски	12.321.496	15.847.210	-	-	8.795.019	-	-		36.963.725

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018

4. Известување според сегменти (продолжение)

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни коминтенти

Вкупно по сегмент

[illegible]

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)**В Географски подрачја***во илјади денари***2018 (тековна година)**

Вкупни приходи

Вкупна актива

2017 (претходна година)

Вкупни приходи

Вкупна актива

				Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		Вкупно
Република Северна Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	Останато	Неалоцирано	
2.645.802	27.919	24.461	-	47	-	2.698.229
44.768.037	1.487.269	879.449	8.723	318	-	47.143.796
2.403.956	13.025	(2.174)	(945)	25	-	2.413.887
40.902.731	946.856	334.567	8.330	-	-	42.192.484

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	тековна година 2018		претходна година 2017	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	7.845.695	7.845.695	8.374.205	8.374.205
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	33.423.088	33.423.088	27.947.898	27.947.898
Вложувања во хартии од вредност	4.259.028	4.259.028	4.616.232	4.616.232
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	723.931	723.931	394.065	394.065
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	3.064.241	3.064.241	2.645.435	2.645.435
Депозити на други комитенти	30.853.550	30.853.550	27.633.873	27.633.873
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	5.948.031	5.948.031	6.146.031	6.146.031
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	11.519	11.519	13.216	13.216
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	703.627	703.627	433.548	433.548

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРСМ кои достасуваат на краток рок.

Кредити на и побарувања од банки

На 31 декември 2018 година, Банката нема изложност во Кредити и побарувања од банки.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите на и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на банката во најголем дел се со прилагодлива каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Банката обезбедува кредити финансирани од кредитни линии преку Македонска банка за поддршка на развојот, и истите се пласираат на пазарот и од други банки под истите услови како во Банката. Нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки. Исто така, Банката одобрува кредити на население со фиксни каматни стапки во првите години од кредитот. Производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот, и нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат должнички и сопственички хартии од вредност, кои се прикажуваат според објективна вредност. Објективната вредност на должничките хартии од вредност (државни записи и државни обврзници) се базира на објавени цени на активен пазар.

Вложувањата во сопственички хартии од вредност се искажани по нивната набавна вредност, бидејќи за истите не постои активен пазар и нема скорешна трансакција кои би можеле да се земат како доказ за нивната објективна вредност. Пазарот за овие хартии од вредност е непостојан и не е доволно развиен така што објективната вредност не може веродостојно да се измери.

Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Депозити на банки и други комитенти

Проценетата објективна вредност на депозитите по видување, вклучувајќи ги и некаматносните депозити претставува износот кој ќе се исплати по видување.

Објективната вредност на орочените депозити по варијабилни каматни стапки е нивната евдентирани вредност на денот на изготвување на Билансот на состојба.

Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари

31 декември 2018 (тековна година)

Финансиски средства мерени по објективна вредност

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба

Вкупно

Финансиски обврски мерени по објективна вредност

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Вкупно

31 декември 2017 (претходна година)

Финансиски средства мерени по објективна вредност

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба

Вкупно

Финансиски обврски мерени по објективна вредност

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Вкупно

Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23,1	-	4.224.320	34.708	4.259.028
	-	4.224.320	34.708	4.259.028
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23,1	-	4.581.524	34.708	4.616.232
	-	4.581.524	34.708	4.616.232
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
	-	-	-	-

Банката ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 4.259.028 илјади денари (2017: 4.616.232 илјади денари) вклучуваат влог во Државни обврзници во износ од 4.183.892 илјади денари (2017: 4.003.736 илјади денари) и Државни записи во износ од 40.428 илјади денари (2017: 577.788 илјади денари), додека износот од 34.708 илјади денари (2017: 34.708 илјади денари) претставува влог во сопственички акции.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2018		претходна година 2017	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
	-	-	-	-

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

во илјади денари		Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)		-	-	34.708	34.708	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:		-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)		-	-	34.708	34.708	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2017 (претходна година)		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)		-	-	34.708	34.708	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:		-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3		-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)		-	-	34.708	34.708	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2018 (тековна година)		-	-	-	-	-	-	-

6. Нето-приходи/(расходи) од камата

А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

во илјади денари	
тековна година 2018	претходна година 2017
Приходи од камата	
Парични средства и парични еквиваленти	66.634 73.986
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	- -
Дериватни средства чувани за управување со ризик	- -
Кредити на и побарувања од банки	- -
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.724.741 1.596.677
Вложувања во хартии од вредност	103.551 138.590
Останати побарувања	- -
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	16.299 2.809
Наплатени претходно отпишани камати	- -
Вкупно приходи од камата	1.911.225 1.812.062
Расходи за камата	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	- -
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	- -
Депозити на банки	3.889 6.528
Депозити на други комитенти	309.235 304.533
Издадени должнички хартии од вредност	- -
Обврски по кредити	114.120 121.208
Субординирани обврски	- -
Останати обврски	444 9.069
Вкупно расходи за камата	427.688 441.338
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.483.537 1.370.724

6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	814.112	756.782
Држава	106.806	143.575
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	48	52
Банки	66.634	73.219
Останати финансиски друштва (небанкарски)		
Домаќинства	885.923	831.816
Нерезиденти	21.403	3.809
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	16.299	2.809
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.911.225	1.812.062
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	90.005	100.758
Држава	-	9.069
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	11.936	20.897
Банки	38.576	55.495
Останати финансиски друштва (небанкарски)	143.641	120.340
Домаќинства	141.001	133.623
Нерезиденти	2.529	1.156
Вкупно расходи за камата	427.688	441.338
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.483.537	1.370.724

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

во илјади денари		
	тековна година 2018	претходна година 2017
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	54.781	43.627
Платен промет		
во земјата	139.632	121.125
со странство	84.559	79.944
Акредитиви и гаранции	38.763	33.945
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	651	1.007
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	15.099	9.710
Master	15.099	9.783
Провизии за трансакции на ПОС	146.550	111.619
Еднократен надомест за картично работење	47.826	40.029
Провизии за трансакции на АТМ	4.968	4.623
Депозити	30.196	25.917
Трезорско работење	9.682	2.563
Други останати приходи од провизии и надомести	41.557	4.472
Вкупно приходи од провизии и надомести	629.363	488.364
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	32.065	28.582
со странство	16.792	15.291
Акредитиви и гаранции	443	511
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	98.616	81.469
Master – надомест	141.771	103.202
Други останати расходи за провизии и надомести	17.602	13.748
Вкупно расходи за провизии и надомести	307.289	242.803
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	322.074	245.561

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

во илјади денари		
	тековна година 2018	претходна година 2017
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	424.583	354.952
Држава	11	6
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	1.029	837
Банки	15.203	7.242
Останати финансиски друштва (небанкарски)	125	402
Домаќинства	152.654	97.704
Нерезиденти	35.758	27.221
Вкупно приходи од провизии и надомести	629.363	488.364
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	26.637	21.849
Останати финансиски друштва (небанкарски)	18.298	15.257
Нерезиденти	262.354	205.697
Вкупно расходи за провизии и надомести	307.289	242.803
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	322.074	245.561

8. Нето приходи од тргување

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	(992)	(2.056)
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	(992)	(2.056)

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	75.872	34.148
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	289	(253)
останати курсни разлики, на нето-основа	(23.158)	16.905
курсни разлики од вонбилансна евиденција	2	6
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	53.005	50.806

11. Останати приходи од дејноста

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2018	претходна година 2017
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	11.222	11.663
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	4.663	4.946
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	62
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	14.312	3.380
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	1.016	548
Приходи од добиени судски спорови	-	24
Наплатени претходно отпишани побарувања	34.583	26.792
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања - од превземени средства	3.195	1.404
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста):		
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	3.180	2.040
Мастер карт - кампања	13.163	771
Приход од продажба на меници	548	390
Рефундирање на телефонски трошоци	111	135
Приход од провизија за транспорт на пари	2.220	1.763
Македонско Кредитно Биро	3.291	2.437
Други останати приходи	13.132	6.300
Вкупно останати приходи од дејноста	104.636	62.655

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2018 (тековна година)										
Исправка на вредноста и посебна резерва										
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	-	235.431	-	-	2.257	418	6.436	244.542	29.678	274.220
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)	-	(133.219)	-	-	(755)	(163)	(1.428)	(135.565)	(23.924)	(159.489)
	-	102.212	-	-	1.502	255	5.008	108.977	5.754	114.731
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	102.212	-	-	1.502	255	5.008	108.977	5.754	114.731
2017 (претходна година)										
Исправка на вредноста и посебна резерва										
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	-	385.455	-	-	2.568	846	6.213	395.082	17.679	412.761
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)	(91)	(272.268)	-	-	(1.398)	(220)	(702)	(274.679)	(22.516)	(297.195)
	(91)	113.187	-	-	1.170	626	5.511	120.403	(4.837)	115.566
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	(91)	113.187	-	-	1.170	626	5.511	120.403	(4.837)	115.566

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од овие финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

во илјади денари		Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
2018 (тековна година)								
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)		-	-	3.112	-	-	-	3.112
		-	-		-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		-	-	3.112	-	-	-	3.112
2017 (претходна година)								
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)		-	-	9.193	-	-	-	9.193
		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		-	-	9.193	-	-	-	9.193

14. Трошоци за вработените

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2018	претходна година 2017
Краткорочни користи за вработените	
Плати	349.603
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	128.400
Краткорочни платени отсуства	-
Трошоци за привремено вработување	-
Удел во добивката и награди	-
Немонетарни користи	12.785
	490.788
Користи по престанокот на вработувањето	
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-
Користи при пензионирањето	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-
	-
Користи поради престанокот на вработувањето	
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените):	
	26.820
	26.844
Вкупно трошоци за вработените	517.608
	422.627

15. Амортизација

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2018	претходна година 2017
Амортизација на нематеријалните средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	20.276	16.611
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	2.643	4.546
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	10.898	10.906
	33.817	32.063
Амортизација на недвижностите и опремата		
Градежни објекти	15.933	15.635
Транспортни средства	10.404	10.018
Мебел и канцелариска опрема	5.006	5.184
Останата опрема	57.405	58.365
Други ставки на недвижностите и опремата	3.948	3.365
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	16.101	14.887
	108.797	107.454
Вкупно амортизација	142.614	139.517

16. Останати расходи од дејноста

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	40
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	31.899	47.918
Премии за осигурување на имотот и на вработените	23.274	20.219
Материјали и услуги	210.432	193.120
Административни и трошоци за маркетинг	82.448	38.226
Останати даноци и придонеси	8.778	7.564
Трошоци за кирии	62.053	54.430
Трошоци за судски спорови	1.243	1.671
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	1.425	31.385
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	321
Други резервирања, на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
недвижности и опрема	1.984	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста):		
Транспорт на пари	14.320	13.684
Архивирање на документација	6.214	5.481
Расход од затворени кредити пред доспевање	1.669	1.962
Други останати расходи	9.331	20.129
Вкупно останати расходи од дејноста	455.070	436.150

17. Данок на добивка**А Расходи/приходи за тековен и одложен данок**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2018	претходна година 2017
Тековен данок на добивка	
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	72.029
Корекции за претходни години	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-
Останато	-
72.029	65.345
Одложен данок на добивка	
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-
Промени во даночната стапка	-
Воведување нови даноци	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-
Останато	-
-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	72.029
	65.345

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2018	претходна година 2017
Тековен данок на добивка	
Признаен во билансот на успех	72.029
Признаен во капиталот и резервите	-
72.029	65.345
Одложен данок на добивка	
Признаен во билансот на успех	-
Признаен во капиталот и резервите	-
-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	72.029
	65.345

17. Данок на добивка (продолжение)

Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2018		претходна година 2017	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		729.125		604.637
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	72.912	10%	60.464
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0,95%	6.963	0,89%	5.376
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	(1,08)%	(7.846)	(0,08)%	(495)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		72.029		65.345
Просечна ефективна даночна стапка	9,88%		10,81%	

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2018 и 2017 година, основа за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночно признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување.

Согласно претходно важечкиот Закон за данок на добивка, акумулираната нераспределена добивка за периодот од 2009 до 2013 година ќе биде предмет на оданочување во моментот на нејзина распределба.

17. Данок на добивка (продолжение)

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2018			претходна година 2017		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

18. Парични средства и парични еквиваленти

во илјади денари		
	тековна година 2018	претходна година 2017
Парични средства во благајна	1.153.623	874.166
Сметка и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	2.609.046	3.704.651
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	370.920	272.670
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	9.221	45.896
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	2.100.669	2.162.052
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	-	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	48.000	197.000
Побарувања врз основа на камати	5	121
(Исправка на вредноста)	(275)	(194)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	6.291.209	7.256.362
Задолжителни депозити во странска валута	1.554.486	1.117.843
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	7.845.695	8.374.205

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***18. Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)**

	тековна година 2018				претходна година 2017			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	194	-	-	-	231
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	2.257	-	-	-	2.568
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	(755)	-	-	-	(1.398)
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	(1.421)	-	-	-	(1.207)
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	275	-	-	-	194

во илјади денари

Останатите краткорочни ликвидни средства во износ од 48.000 илјади денари се однесуваат на краткорочни кредити дадени на две банки со рок на доспевање до 8 дена и годишна каматна стапка од 1,1%.

19. Средства за тргување

А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Хартии од вредност за тргување		
Должнички хартии од вредност за тргување	-	-
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
	-	-
Сопственички инструменти за тргување	-	-
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
	-	-
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
Кредити и побарувања		
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
	-	-
Вкупно средства за тргување	-	-

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари		
	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		во илјади денари			
		тековна година 2018		претходна година 2017	
		дериватн и средства	(дериватн и обврски)	дериватн и средства	(дериватн и обврски)
A.	Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.					
1	според видот на променливата				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.					
2	според видот на заштита од ризик				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B.	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

22. Кредити и побарувања

22.1 Кредити на и побарувања од банки

	во илјади денари			
	тековна година 2018		претходна година 2017	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Репо	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.1 Кредити на и побарувања од банки (продолжение)**

	тековна година 2018				претходна година 2017			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	100
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	(91)
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	(9)
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

во илјади денари				
тековна година 2018		претходна година 2017		
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	5.505.393	12.711.406	4.692.321	10.705.571
побарувања врз основа на камати	41.424	-	54.738	-
Држава				
побарувања по главница	-	44.017	-	57.094
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	568	-	855	-
побарувања врз основа на камати	3	-	6	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница	-	-	-	-
станбени кредити	-	3.880.129	-	2.785.002
потрошувачки кредити	162.396	8.036.049	149.038	7.191.744
автомобилски кредити	104	38.772	-	39.699
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	904.802	6.840	874.818	3.966
други кредити	720.283	980.069	630.139	925.798
побарувања врз основа на камати	41.922	-	40.208	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	4.277	924.006	1.614	295.059
побарувања врз основа на камати	9.442	-	83	-
Тековна достасаност	4.767.071	(4.767.071)	4.135.095	(4.135.095)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	12.157.685	21.854.217	10.578.915	17.868.838
(Исправка на вредноста)	(277.527)	(311.287)	(227.286)	(272.569)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	11.880.158	21.542.930	10.351.629	17.596.269

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

22. Кредити и побарувања (продолжение)**22.2 Кредити на и побарувања од други коминтенти (продолжение)****А Структура на кредитите на и побарувањата од други коминтенти според видот на должникот (продолжение)**

	тековна година 2018				претходна година 2017			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари	-	-	-	499.855	-	-	-	524.962
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	235.431	-	-	-	385.455
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	(133.219)	-	-	-	(272.268)
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	1.648	-	-	-	808
(Отпишани побарувања)	-	-	-	(14.901)	-	-	-	(139.102)
Состојба на 31 декември	-	-	-	588.814	-	-	-	499.855

Позицијата „Отпишани побарувања – по Одлука на НБРСМ“ е резултат на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик (Сл.Весник бр.223/16), според која Банката е должна да врши отпис на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%, и тоа по основ на главница отпишан е износ од 14.901 илјади денари.

22. Кредити и побарувања (продолжение)**22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	701.574	603.703
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	1.705.887	3.174
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	55.744	561.856
Гаранции од физички лица	4.039.346	4.755.978
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	8.344.726	7.045.315
имот за вршење дејност	10.387.417	9.175.615
Залог на подвижен имот	1.274.740	1.185.521
Останати видови обезбедување	265.833	331.790
Необезбедени	6.647.821	4.284.946
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	33.423.088	27.947.898

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба

А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	40.428	577.788
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	4.183.892	4.003.736
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	4.224.320	4.581.524
Котирани	-	-
Некотирани	4.224.320	4.581.524
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	34.708	34.708
	34.708	34.708
Котирани	223	223
Некотирани	34.485	34.485
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба	4.259.028	4.616.232

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)**23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)**

	тековна година 2018				претходна година 2017			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари	-	-	-	351	-	-	-	351
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Трансфер во резерви)	-	-	-	(351)	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-

Вложувањата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 34.708 илјади денари (2017: 34.708 илјади денари) вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Банката учествува со не повеќе од 10% во основната главнина на финансиски и нефинансиски друштва.

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување

во илјади денари	
	тековна година 2018
	претходна година 2017
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)**23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување (продолжение)**

	тековна година 2018				претходна година 2017			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

24. Вложувања во подружници и придружени друштва

А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

		во %			
Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017

Б Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/(загуба) за финансиската година
тековна година 2018					
претходна година 2017					

На 31 декември 2018 и 2017 година Банката нема вложувања во подружници и придружни ентитети.

25. Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Побарувања од купувачите	6.525	3.482
Однапред платени трошоци	51.586	44.664
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	13.947	11.873
Побарувања од вработените	210	362
Аванси за нематеријални средства	14.794	6.717
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	-	-
Побарувања од други банки по основ на трансакции со Мастер	275.828	43.840
Побарувања од други банки по основ на трансакции со Виса	276.617	223.804
Побарувања од други банки за порамнување од картично работење	72.174	45.286
Вестерн Унион	1.121	1.949
Залихи	12.770	14.100
Побарувања по основ судски такси	7.753	5.985
Останато	6.263	3.198
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	739.588	405.260
(Исправка на вредноста)	(15.657)	(11.195)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	723.931	394.065

Освен побарувањата по основ на трансакции со Мастер картички во износ од 275.828 илјади денари, Банката исто така има и обврски по тој основ во износ од 265.449 илјади денари.

Освен побарувањата по основ на трансакции со Виза картички во износ од 276.617 илјади денари, Банката исто така има и обврски по тој основ во износ од 175.529 илјади денари.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

25. Останати побарувања (продолжение)

	тековна година 2018				претходна година 2017			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	11.195	-	-	-	7.419
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	6.854	-	-	-	7.059
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	(1.591)	-	-	-	(922)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	62	-	-	-	155
(Отпишани побарувања)	-	-	-	(863)	-	-	-	(2.516)
Состојба на 31 декември	-	-	-	15.657	-	-	-	11.195

Позицијата „Отпишани побарувања – по Одлука на НБРСМ“ е резултат на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик (Сл.Весник бр.223/15), според која Банката е должна да врши отпис на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%, и тоа по основ на останати побарувања отпишан е износ од 863 илјади денари.

26. Заложени средства

Должнички хартии од вредност
Сопственички инструменти
Кредити на и побарувања од банки
Кредити на и побарувања од други клиенти
Останати побарувања
Вкупно заложени средства

во илјади денари	
тековна година 2018	претходна година 2017
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)	25.912	17.567	-	13.088	587	57.154
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	(1.537)	(2.628)	-	(1.755)	-	(5.920)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)	24.375	14.939	-	11.333	587	51.234
Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)	24.375	14.939	-	11.333	587	51.234
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	(9.841)	(2.512)	-	-	(6)	(12.359)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)	14.534	12.427	-	11.333	581	38.875
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)	17.445	13.761	-	10.355	368	41.929
загуба поради оштетување во текот на годината	4.281	3.190	-	1.620	102	9.193
(продадени во текот на годината)	(1.230)	(2.628)	-	(913)	-	(4.771)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)	20.496	14.323	-	11.062	470	46.351
Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)	20.496	14.323	-	11.062	470	46.351
загуба поради оштетување во текот на годината	2.108	616	-	271	117	3.112
(продадени во текот на годината)	(9.841)	(2.512)	-	-	(6)	(12.359)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)	12.763	12.427	-	11.333	581	37.104
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2017 (претходна година)	8.467	3.806	-	2.733	219	15.225
на 31 декември 2017 (претходна година)	3.879	616	-	271	117	4.883
на 31 декември 2018 (тековна година)	1.771	-	-	-	-	1.771

28. Нематеријални средства

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)	-	152.014	-	66.570	21.376	-	239.960
зголемувања преку нови набавки	-	24.517	-	4.085	8.575	-	37.177
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)	-	176.531	-	70.655	29.951	-	277.137
Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)	-	176.531	-	70.655	29.951	-	277.137
зголемувања преку нови набавки	-	13.390	-	19.898	7.924	-	41.212
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)	-	189.921	-	90.553	37.875	-	318.349
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)	-	114.600	-	61.965	13.008	-	189.573
амортизација за годината	-	16.611	-	4.546	10.906	-	32.063
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)	-	131.211	-	66.511	23.914	-	221.636
Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)	-	131.211	-	66.511	23.914	-	221.636
амортизација за годината	-	20.276	-	2.643	10.898	-	33.817
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)	-	151.487	-	69.154	34.812	-	255.453
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2017 (претходна година)	-	37.414	-	4.605	8.368	-	50.387
на 31 декември 2017 (претходна година)	-	45.320	-	4.144	6.037	-	55.501
на 31 декември 2018 (тековна година)	-	38.434	-	21.399	3.063	-	62.896

28. Нематеријални средства

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

во илјади денари

Сегашна сметководствена
вредност на:

на 31 декември 2017
(претходна година)

на 31 декември 2018
(тековна година)

Интерн о развиен софтвер	Купен софтвер од надворешн и добавувачи	Други интерно развиени нематеријалн и средства	Други нематеријалн и средства	Вложувања во нематеријалнит е средства земени под закуп	Вкупно
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

29. Недвижности и опрема

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)	-	614.314	55.349	76.729	521.831	31.997	30.422	143.652	1.474.294
зголемувања	-	22.473	7.945	6.762	59.614	8.661	3.262	16.578	125.295
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(800)	(37)	(3.203)	-	-	-	(4.040)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)	-	636.787	62.494	83.454	578.242	40.658	33.684	160.230	1.595.549
Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)	-	636.787	62.494	83.454	578.242	40.658	33.684	160.230	1.595.549
зголемувања	-	7.519	11.427	5.069	62.601	8.223	13.771	30.971	139.581
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(3.306)	-	-	-	-	-	(3.306)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	(54)	(54)
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)	-	644.306	70.615	88.523	640.843	48.881	47.455	191.147	1.731.770
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)	-	143.108	33.379	64.371	377.707	16.440	-	57.426	692.431
амортизација за годината	-	15.635	10.018	5.184	58.365	3.365	-	14.887	107.454
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(796)	(37)	(3.203)	-	-	-	(4.036)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)	-	158.743	42.601	69.518	432.869	19.805	-	72.313	795.849
Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)	-	158.743	42.601	69.518	432.869	19.805	-	72.313	795.849
амортизација за годината	-	15.933	10.404	5.006	57.405	3.948	-	16.101	108.797
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(210)	-	-	-	-	-	(210)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	(3)	-	-	(50)	(53)
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)	-	174.676	52.795	74.524	490.271	23.753	-	88.364	904.383
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2017 (претходна година)	-	471.206	21.970	12.358	144.124	15.557	30.422	86.226	781.863
на 31 декември 2017 (претходна година)	-	478.044	19.893	13.936	145.373	20.853	33.684	87.917	799.700
на 31 декември 2018 (тековна година)	-	469.630	17.820	13.999	150.572	25.128	47.455	102.783	827.387

29. Недвижности и опрема (продолжение)**Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката**

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни и објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела -риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:									
на 31 декември 2017 (претходна година)	943	-	-	-	-	-	-	-	943
на 31 декември 2018 (тековна година)	905	-	-	-	-	-	-	-	905

На 31 декември 2018 година, Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност од 905 илјади денари (2017: 943 илјади).

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	11.519	13.216

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

во илјади денари	тековна година 2018			претходна година 2017		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

Б Непризнаени одложени даночни средства

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

во илјади денари	Состојба на 1 јануари	Признаени во текот на годината во:		Состојба на 31 декември
		Билансот на успех	Капиталот	
претходна година 2017				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2018				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

А Нетековни средства кои се чуваат за продажба

во илјади денари	
тековна година 2018	претходна година 2017
Нематеријални средства	-
Недвижности и опрема	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-

Б Група за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2018	претходна година 2017
<i>Група на средства за отуѓување</i>	
Финансиски средства	-
Нематеријални средства	-
Недвижности и опрема	-
Вложувања во придружените друштва	-
Побарувања за данок на добивка	-
Останати средства	-
<i>Вкупно група на средства за отуѓување</i>	<i>-</i>
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>	
Финансиски обврски	-
Посебна резерва	-
Обврски за данок на добивка	-
Останати обврски	-
<i>Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>	<i>-</i>

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

во илјади денари	
тековна година 2018	претходна година 2017
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-

32. Обврски за тргување

во илјади денари		
	тековна година 2018	претходна година 2017
Депозити на банки		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
Депозити на други комитенти		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
Издадени должнички хартии од вредност		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

во илјади денари			
тековна година 2018		претходна година 2017	
сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>			
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-
Останато	-	-	-
-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>			
Останати финансиски обврски	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-

во илјади денари	
тековна година 2018	претходна година 2017
Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	
Состојба на 1 јануари	-
Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината	-
(Трансфер во други резервни фондови)	-
Состојба на 31 декември	-

34. Депозити

34.1 Депозити на банки

во илјади денари				
тековна година 2018		претходна година 2017		
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	393.248	-	42.588	-
странски банки	81.383	-	58.499	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	375.119	-	452.996	-
странски банки	2.213.820	-	2.090.684	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	610	-	610	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	26	-	32	-
странски банки	35	-	26	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	3.064.241	-	2.645.435	-

34. Депозити (продолжение)
34.2 Депозити на други комитенти

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2018		претходна година 2017		
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни	
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	7.567.216	-	7.250.780	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	568.960	2.892.646	1.460.575	2.021.104
Ограничени депозити	415.659	533.290	505.791	399.317
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	33.750	-	33.272	-
	8.585.585	3.425.936	9.250.418	2.420.421
Држава				
Тековни сметки	61.844	-	27.475	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	61.844	-	27.475	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	235.549	-	257.016	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	6.203	439.340	3.185	575.003
Ограничени депозити	2.424	1.131	2.381	678
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	1.433	-	28	-
	245.609	440.471	262.610	575.681
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	175.650	-	132.368	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	342.922	2.538.435	512.415	2.136.120
Ограничени депозити	170	-	43.561	491
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	13.174	-	7.507	-
	531.916	2.538.435	695.851	2.136.611
Домаќинства				
Тековни сметки	3.993.575	-	2.914.633	-
Депозити по видување	891.185	-	558.957	-
Орочени депозити	1.381.373	7.272.547	1.823.983	6.077.863
Ограничени депозити	76.898	621.805	59.952	464.655
Останати депозити	16.592	-	16.594	-
Обврски врз основа на камати за депозити	99.487	-	95.397	-
	6.459.110	7.894.352	5.469.516	6.542.518
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	156.636	-	136.579	-
Депозити по видување	005	-	-	-
Орочени депозити	8.719	455.555	28.185	40.512
Ограничени депозити	21.024	26.964	30.843	15.803
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	1.389	-	850	-
	187.773	482.519	196.457	56.315
Тековна достасаност	8.139.505	(8.139.505)	4.895.657	(4.895.657)
Вкупно депозити на други комитенти	24.211.342	6.642.208	20.797.984	6.835.889

35. Издадени должнички хартии од вредност

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2018	претходна година 2017
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

36. Обврски по кредити

А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот

	во илјади денари			
	тековна година 2018		претходна година 2017	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
<i>резиденти</i>				
Обврски по кредити	-	3.118.982	-	2.942.371
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	4.615	-	7.567	-
<i>нерезиденти</i>				
Обврски по кредити	-	-	33.715	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	66	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	3.827	-	3.808
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	2.816.947	-	3.155.271
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	3.660	-	3.233	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	835.834	(835.834)	746.705	(746.705)
Вкупно обврски по кредити	844.109	5.103.922	791.286	5.354.745

36. Обврски по кредити (продолжение)

Б Обврски по кредити според кредитодавателот

домашни извори:

Македонска Банка за Поддршка на Развојот
Фондација Отворено Општество Македонија

странски извори:

European Bank for Reconstruction and
Development
European Foundation for Southeastern Europe
Green for Growth Fund

Тековна достасаност

Вкупно обврски по кредити

во илјади денари			
тековна година 2018		претходна година 2017	
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
и	и	и	и
4.615	3.118.982	7.567	2.942.371
-	3.827	-	3.808
4.615	3.122.809	7.567	2.946.179
-	-	33.781	-
2.714	1.891.359	1.944	2.043.661
946	925.588	1.289	1.111.610
3.660	2.816.947	37.014	3.155.271
835.834	(835.834)	746.705	(746.705)
844.109	5.103.922	791.286	5.354.745

Банката има засновано залог на побарувања во форма на нотарски акт во корист на Македонска Банка за поддршка на развој (МБПР) по договори за подкредит со крајни корисници од кредитните линии на ЕИБ 1, 2, 3, 4 и Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на развојот на микро, мали и средни претпријатија, поддршка на извозот и за трајни обртни средства. Обврска на Банката е побарувањата со кои се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на МБПР.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Банката кон МБПР, МБПР би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Банката од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

Услови за отплата на обврските

Кредитодавател	Обезбедување	Валута	Каматна стапка	Година на достасување
МБПР	Меници + залог на побарувања од клиентите	ЕУР	0,5%-2,5%	2028
ЕФСЕ	Необезбеден кредит	ЕУР	2,30%+ 6 month EURIBOR	2021-2027
ГГФ	Необезбеден кредит	ЕУР	2,40% + 6 month EURIBOR	2018-2024
ФИОМ	Необезбеден кредит	МКД	0%-2%	Согласно договорите склучени со крајните корисници

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

37. Субординирани обврски

		во илјади денари	
		тековна година 2018	претходна година 2017
Обврски по субординирани депозити (наведете ги поединечно:)			
_____		-	-
_____		-	-
_____		-	-
_____		-	-
_____		-	-
Обврски врз основа на камати		-	-
		-	-
Обврски по субординирани кредити (наведете ги поединечно:)			
_____		-	-
_____		-	-
_____		-	-
_____		-	-
_____		-	-
Обврски врз основа на камати		-	-
		-	-
Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност (наведете ги поединечно:)			
_____		-	-
_____		-	-
_____		-	-
_____		-	-
_____		-	-
Обврски врз основа на камати		-	-
		-	-
Откупливи приоритетни акции		-	-
Вкупно субординирани обврски		-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***38. Посебна резерва и резервирања**

<i>во илјади денари</i>	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)	22.082	179	42.714	-	-	-	64.975
дополнителни резервирања во текот на годината	17.679	500	70.401	-	-	-	88.580
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(228)	-	-	-	(228)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(22.516)	(179)	(39.016)	-	-	-	(61.711)
ефект од курсни разлики	6	-	-	-	-	-	6
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)	17.251	500	73.871	-	-	-	91.622
Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)	17.251	500	73.871	-	-	-	91.622
дополнителни резервирања во текот на годината	29.678	-	88.383	-	-	-	118.061
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(23.924)	-	(86.958)	-	-	-	(110.882)
ефект од курсни разлики	2	-	-	-	-	-	2
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)	23.007	500	75.296	-	-	-	98.803

38. Посебна резерва и резервирања (продолжение)

Сегашната вредност на резервирањата за пензии и други користи на вработените е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

Претпоставка	2018 година	2017 година
Каматна стапка	4,30%	4,00%
Просечен пораст на плати	2% годишно/ 0.17% месечно	1,7% годишно/ 0.14% месечно
Стапка на персонален данок на доход	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање

Актуарските претпоставки опфаќаат и демографски претпоставки во врска со идните карактеристики на постојните вработени лица во Банката кои имаат право на користи. Користените демографски претпоставки се:

- Смртност за време на работниот однос и
- Стапки на флукуација на вработените, односно стапка на прекин на работниот однос.

39. Останати обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Обврски кон добавувачите	4.922	16.481
Добиени аванси	183	317
Обврски за провизиите и надоместите	20	35
Пресметани трошоци	57	75
Разграничени приходи од претходна година	60.421	74.155
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)	-	-
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Мастер	265.449	26.340
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Виса	175.529	149.531
Обврски кон други банки за порамнување од картично работење	70.076	47.489
Депозити за изведувачки работи	1.503	2.065
Останати даноци и придонеси	5.520	1.743
Нераспределен денарски прилив	2.796	11.910
Нераспределен девизен прилив	82.522	77.006
Оснивачки влог за фирми	4.614	5.944
Останато	30.015	20.457
Вкупно останати обврски	703.627	433.548

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

40. Запишан капитал**A Запишан капитал**

во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	363.318	363.318	-	-	3.633.180	3.633.180
Запишани акции во текот на годината	-	154.812	-	-	-	1.548.120	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално):	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	518.130	363.318	-	-	5.181.300	3.633.180

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2017: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во февруари 2018 година, Собранието на акционери на Банката донесе Одлука за зголемување на капиталот по пат на приватна понуда заради обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период. Издадени беа дополнителни 61.500 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари, односно зголемувањето на капиталот изнесуваше 615.000 илјади денари. Со оваа емисија на акции се зголеми сопственичкото учество во капиталот на најголемиот акционер на ХАЛК БАНКА АД Скопје, Türkiye Halk Bankası a.s. Istanbul, Turkey (види белешка 40в).

Во јули 2018, Собранието на акционери на Банката донесе Одлука за распределба на акумулираната добивка од 2012, 2016 и 2017 година и исплати дивиденда во форма на акции, со што беа издадени 93.312 акции со номинална вредност од 10.000 денари, односно зголемувањето на капиталот изнесуваше 933.120 илјади денари.

40. Запишан капитал (продолжение)

Б Дивиденди

Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
	933.164	-
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината		

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
	2.179	-
Дивиденда по обична акција		
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
	-	-
Објавени дивиденди по 31 декември		

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
	-	-
Дивиденда по обична акција		
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

По денот на изготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

40. Запишан капитал (продолжение)**В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2018	претходна година 2017	тековна година 2018	претходна година 2017
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
Türkiye Halk Bankası A.Ş. İstanbul	5.137.777	3.597.850	99,16%	99,03%
Вкупно	5.137.777	3.597.850	99,16%	99,03%

Законска резерва

Според локалната законска регулатива Банката треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Банката.

Резерва за објективна вредност

Резервата за објективна вредност на Банката ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризнаено.

Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања

Ревалоризациските резерви за средствата преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства.

На датумот на преземање на средството, банката е должна во билансот на состојба да прикаже оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на прееменото средство. Доколку износот на затворената исправка на вредноста/посебна резерва е поголем дел од оштетувањето, Банката е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

Банката ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително, ревалоризациската резерва може да се депризнае и во случај кога средството не е продадено, но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Премии од акции

Премиите од акции на 31 декември 2018 година во износ од 325.854 илјади денари (2017: 325.854 илјади денари) претставуваат разлика помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акциите.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***41. Заработка по акција****А Основна заработка/(загуба) по акција***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции**Нето-добивка за годината**Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции**Корекции на нето-добивката која им припаѓа на
имателите на обични акции (наведете поодделно)***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2018	претходна година 2017
657.096	539.292
657.096	539.292

*Пондериран просечен број на обичните акции**Издадени обични акции на 1 јануари**Ефекти од промените на бројот на обичните акции во
текот на годината (наведете ги сите настани
поодделно)**Ефект од издадени сопствени акции на 28.06.2018**Ефект од издадени сопствени акции на 22.08.2018***Пондериран просечен број на обичните акции на
31 декември****Основна заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2018	претходна година 2017
363.318	363.318
31.340	-
33.490	-
428.148	363.318
1.535	1.484

Б Разводната заработка/(загуба) по акција*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции (разводната)**Нето-добивка за годината која им припаѓа на**имателите на обични акции**Корекции на нето-добивката која им припаѓа на
имателите на обични акции за ефектите на сите
издадени потенцијални обични акции (наведете
поодделно)***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции (разводната)**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2018	претходна година 2017
657.096	539.292
657.096	539.292

*Пондериран просечен број на обични акции
(разводнет)**Издадени обични акции на 1 јануари**Ефекти од издавањето на потенцијалните обични
акции (наведете ги сите настани поодделно)**Ефект од издадени сопствени акции на 28.06.2018**Ефект од издадени сопствени акции на 22.08.2018***Пондериран просечен број на обичните акции
(разводнети) на 31 декември****Разводната заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2018	претходна година 2017
363.318	363.318
31.340	-
33.490	-
428.148	363.318
1.535	1.484

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства

42.1 Потенцијални обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2018	претходна година 2017
Платежни непокриени гаранции		
во денари	1.818.779	1.698.531
во странска валута	475.403	427.714
во денари со валутна клаузула	665.550	711.223
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	1.218.443	942.768
во странска валута	403	150
во денари со валутна клаузула	49.503	78.175
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	834.258	397.221
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	359.970	303.216
Неискористени лимити на кредитни картички	580.371	532.325
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	12.420.199	11.966.151
Издадени покриени гаранции	209.813	226.159
Покриени акредитиви	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	18.632.692	17.283.633
(Посебна резерва)	(23.008)	(17.251)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	18.609.684	17.266.382

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)**42.1 Потенцијални обврски (продолжение)**

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Износот на отповикливи потенцијални обврски изнесува 10.920.432 илјади денари (2017: 11.089.295 илјади денари), а износот на неотповикливи 2.447.486 илјади денари (2017: 1.712.397 илјади денари).

Судски спорови

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2018 година изнесува 145.272 илјади денари (2017: 142.072 илјади денари), за кои е направена резервација во износ од 500 илјади денари (2017: 500). Раководството на Банката смета дека конечниот исход на остатокот од судските спорови ќе биде решен во корист на Банката и дека нема да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови.

42.2 Потенцијални средства

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2018	претходна година 2017
-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

43. Работи во име и за сметка на трети лица

во илјади денари					
тековна година 2018			претходна година 2017		
средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	4.000	-	4.000	-	4.000
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	64.247	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	2.117.093	-	2.156.602	-	2.156.602
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	(4.000)	-	(4.000)	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	(64.247)	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	(2.117.093)	-	(2.156.602)	(2.156.602)
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	2.185.340	(2.185.340)	2.160.602	(2.160.602)	-

Банката настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на хартии од вредност во име и за сметка на физички и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

44. Трансакции со поврзани страни

На 7 април 2011 година Türkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul, Turkey го купи мнозинскиот пакет на акции на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) во износ од 91,56% со што стана матично друштво. Акциите беа откупени од Демир Халк Банка од Холандија (DNB Bank) која поседуваше 66,56% од акциите на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) како и 25,00% од акциите кои беа во сопственост на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР). По припојувањето на Зираат Банка АД Скопје во 2012 година, и зголемувањето на капиталот заклучно 2018 година, Türkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul, Turkey поседува 99,16% (2017: 99,03%) од акциите со право на глас и претставува матично Друштво на Банката. Крајно матично друштво на Групата е Фонд за средства на Турција (Türkiye Varlık Fonu), којшто е во сопственост на Агенција за приватизација, Влада на Република Турција (The Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration), контролирано од Државен трезор на Република Турција (State Treasury of Republic of Turkey).

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со банката се: лица со посебни права и одговорности во банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица и подружници на банката и други лица со кои банката има блиски врски.

Салдата и трансакциите со поврзаните страни се презентирани во продолжение.

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)
A Биланс на состојба

<i>во илјади денари</i>		Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)							
Средства							
Тековни сметки	10.089	-	-	-	-	324	10.413
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања							
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	10	5.305	5.315	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	24.454	24.454	-
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(101)	-	-	-	-	(274)	(375)
Останати средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	9.988	-	-	10	29.809	39.807	
Обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Депозити	2.258.947	-	-	93.608	104.782	2.457.337	-
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	1.463	1.463	-
Вкупно	2.258.947	-	-	93.608	106.245	2.458.800	
Потенцијални обврски							
Издадени гаранции	246.061	-	-	-	1.867	247.928	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	3.495	3.495	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	(49)	(49)	-
Вкупно	246.061	-	-	-	5.313	251.374	
Потенцијални средства							
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)
A Биланс на состојба (продолжение)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	7.356	-	-	-	875	8.231
Средства за тргување						-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	6.684	5.202	11.886
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	60.399	6.915	67.314
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	(675)	(99)	(774)
Останати средства	-	-	-	13	3.146	3.159
Вкупно	7.356	-	-	66.421	16.039	89.816
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	2.105.205	-	-	75.402	165.913	2.346.520
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	2.105.205	-	-	75.402	165.913	2.346.520
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	247.893	-	-	11.608	2.273	261.774
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	(116)	(26)	(142)
Вкупно	247.893	-	-	11.492	2.247	261.632
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)
Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2018 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	306	-	-	-	1.181	1.487
Приходи од провизии и надомести	1.200	-	-	-	295	1.495
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.506	-	-	-	1.476	2.982
Расходи						
Расходи за камата	2.686	-	-	226	181	3.093
Расходи за провизии и надомести	266	-	-	-	77	343
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	2.952	-	-	226	258	3.436

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2017 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	2.523	773	3.296
Приходи од провизии и надомести	1.606	-	-	488	482	2.576
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.606	-	-	3.011	1.255	5.872
Расходи						
Расходи за камата	2.775	-	-	937	11.018	14.730
Расходи за провизии и надомести	351	-	-	-	62	413
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	319	319
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	3.126	-	-	937	11.399	15.462

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)

В Надомести на раководниот кадар на банката

Краткорочни користи за вработените
Користи по престанокот на вработувањето
Користи поради престанок на вработувањето
Плаќања на вработените врз основа на акции,
подмирени со сопственички инструменти
Плаќања на вработените врз основа на акции,
подмирени со парични средства
Останато
Вкупно

во илјади денари	
тековна година 2018	претходна година 2017
170.604	132.851
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
170.604	132.851

45. Наеми

А Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наем

во илјади денари
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања
за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2017 (претходна
година)
Сегашна вредност на минималните плаќања
за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

45. Наеми (продолжение)

A Наемодавател

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
во илјади денари				
Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
состојба на 31 декември 2018 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
состојба на 31 декември 2017 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-

Б.1 Обврски по финансиски наеми

Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)

Вкупно

Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)

Вкупно

[illegible]

Вредност на имотот земен под финансиски наем:

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)

зголемивање
(отуѓување и расходување)
останато

Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)

зголемувања
(отуѓување и расходување)
останато

Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)

Акумулятивана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2017 (претходна година)

амортизација за годината
загуба поради оштетување во текот на
годината

(ослободување на загубата поради
оштетување во текот на годината)
(отуѓување и расходување)
останато

Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2018 (тековна година)

амортизација за годината
загуба поради оштетување во текот на
годината

(ослободување на загубата поради
оштетување во текот на годината)
(отуѓување и расходување)
останато

Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2017 (претходна година)

на 31 декември 2017 (претходна година)

на 31 декември 2018 (тековна година)

[illegible]

45. Наеми (продолжение)

Б Наемател (продолжение)

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2018 (тековна година)

Вкупно

Состојба на 31 декември 2017 (претходна година)

Вкупно

Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Вкупно	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Вкупно	-	-	-

Оперативен наем

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскидни/отповикливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

46. Плаќања врз основа на акции

Датум на давање на опцијата
Датум на истекување на опцијата
Цена на реализација на опцијата
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата
Варијанса
Очекуван принос на дивидендата
Каматна стапка
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

во илјади денари	
тековна година 2018	претходна година 2017
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Состојба на 1 јануари

Промени во текот на годината:

опции дадени на членовите на Надзорниот одбор
опции дадени на членовите на Управниот одбор
останати дадени опции
форфетирани опции
реализирани опции
опции со истечен краен рок

Состојба на 31 декември

тековна година 2018		претходна година 2017	
број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-

47. Даночни ризици

Финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Банката, не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

48. Настан по датумот на билансот на состојба

Вложување во подружница - осигурително друштво

На 9 јануари 2019 година, Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот на НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје и стана 100% сопственик на тоа осигурително друштво, кое на 25 февруари 2019 година беше преименувано во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

Зголемување на запишаниот капитал

Со Одлука на Собранието на акционери на 5 февруари 2019 година, матичната банка го зголеми запишаниот капитал на Банката за дополнителни 92.240 акции, со номинална и продажна вредност по акција од 10.000 денари. Регистрацијата на промената во Централниот регистар на Република Северна Македонија беше на 25 февруари 2019 година и со оваа емисија на акции сопственичкото учество на матичната банка, Türkiye Halk Bankası a.s. Istanbul, Turkey се зголеми на 99.29%.